

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016
УНИКА АД Скопје**



СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1.	ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)	3-5
2.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	6-10
3.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ	11-12
4.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	13-14
5.	БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ	15-73

Извештај на независниот ревизор

До Одбор на директори и Акционерите на УНИКА АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на УНИКА АД Скопје, кои што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2016 година, како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење


Според наше мислење, финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2016 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за останати правни и регулаторни барања


Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на УНИКА АД Скопје, кои се одобрени од страна на Одборот на директори на УНИКА АД Скопје.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на УНИКА АД Скопје во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на УНИКА АД Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2016 година.


Љубе Георгиевски
Управител




Љубе Георгиевски
Овластен ревизор

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Скопје, 26 април 2017

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
 Година што завршува на 31 декември 2016

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		640,471,428	591,441,433
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	589,689,920	549,586,276
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		696,985,329	680,378,657
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		13,647,478	15,774,322
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		90,299,288	82,006,741
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		5,236,490	40,040,372
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		57,812	1,657,444
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		1,830,035	5,371,610
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		32,184,975	19,075,974
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		0	0
3. Приходи од камати	216	13	18,323,410	14,145,031
4. Позитивни курсни разлики	217	14	1,949,680	1,397,597
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		6,753,651	0
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		0	0
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		0	0
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
7. Останати приходи од вложувања	223	13	5,158,234	3,533,346
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	7	15,286,963	14,519,516
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	7	13,167,471	14,107,779
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	7	3,381,940	6,309,002

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)
 Година што завршува на 31 декември 2016

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		628,542,674	561,291,053
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	6	293,983,834	276,907,915
1. Бруто исплатени штети	228		306,720,537	289,371,433
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		6,812,708	8,403,807
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		1,428,493	6,899,299
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		2,142,740	33,403,557
5. Промени во бруто резервите за штети	232		-1,404,097	62,507,579
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-633,134	6,744,768
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		1,581,799	19,519,666
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		0	0
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		0	0
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		0	0
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		0	0
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		0	0
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		0	0
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		11,668,835	10,015,155
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		0	0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		11,668,835	10,015,155
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		273,036,874	255,188,790
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252		171,518,909	154,664,875
1.1 Провизија	253	8	105,552,873	94,428,555
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	10	57,323,816	60,513,041
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	9	10,547,146	11,491,757
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување	255		-1,904,926	-11,768,478
(+/-)				

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)
 Година што завршува на 31 декември 2016

2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		101,517,965	100,523,915
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		7,748,838	7,673,585
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	10	44,839,927	43,378,969
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		30,931,282	28,147,326
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		2,475,074	2,746,694
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		10,013,040	11,111,894
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		14,216	26,508
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1,406,315	1,346,547
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		2,398,347	2,367,126
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	12	46,530,853	47,104,235
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		29,765,117	30,277,213
2.4.2 Материјални трошоци	260б		9,221,118	11,087,610
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		7,544,618	5,739,412
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		8,412,315	4,004,763
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		0	788,757
2. Трошоци за камати	263	13	6,796,029	2,165,552
3. Негативни курсни разлики	264	14	1,616,286	1,050,454
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		0	0
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0
6. Останати трошоци од вложувања	270		0	0
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	11	45,711,717	41,264,189
1. Трошоци за превентива	272		0	0
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		45,711,717	41,264,189
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274		-5,161,707	-27,228,546
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		890,806	1,138,787
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		25,168,595	42,307,494
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		0	0
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278		5,851,149	9,169,023
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		0	0
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		19,317,446	33,138,471
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
 На 31 декември 2016**

Опис на позицијата	Бр на поз	Бр на бе л.	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001		2,564,642	2,880,354
1. Гудвил	002		0	0
2. Останати нематеријални средства	003	17	2,564,642	2,880,354
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		719,692,207	721,006,067
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		86,555,126	83,209,377
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	16	52,187,135	55,595,037
1.1 Земјиште	007			0
1.2 Градежни објекти	008		52,187,135	55,595,037
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		34,367,991	27,614,340
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011		34,367,991	27,614,340
2.3 Останати материјални средства	012		0	0
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		21,231,405	22,039,396
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	0
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	19	21,231,405	22,039,396
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		611,905,676	615,757,294
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	18	248,001,615	235,763,719
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		12,193,533	24,683,491
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		235,808,082	211,080,228
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		0	0
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
 На 31 декември 2016**

3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		0	0
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		0	0
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	1	363,904,061	379,993,575
4.1 Дадени депозити	036		363,904,061	379,993,575
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038		0	0
4.4 Останати пласмани	039		0	0
5. Деривативни финансиски инструменти	040		0	0
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		0	0
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		43,959,832	41,123,320
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		12,972,682	11,084,835
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		0	0
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		30,987,150	30,038,485
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		0	0
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		2,598,110	47,000
1. Одложени даночни средства	052		0	0
2. Тековни даночни средства	053		2,598,110	47,000
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+057+058+060+061+062)	054		272,900,998	222,410,893
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055		239,616,499	198,918,955
1. Побарувања од осигуреници	056	2	239,616,499	198,918,955
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	21	5,654,288	9,328,932
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		4,568,429	8,584,266
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		1,085,859	744,666

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
На 31 декември 2016

III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	21	27,630,211	14,163,006
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		14,550,527	4,999,062
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		12,023,769	7,613,202
3. Останати побарувања	066		1,055,915	1,550,742
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		0	0
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		25,275,669	34,297,358
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	16	3,911,545	7,060,120
1. Опрема	070		3,911,545	7,060,120
2. Останати материјални средства	071		0	0
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	22	19,626,948	26,191,227
1. Парични средства во банка	073		19,626,922	26,163,453
2. Парични средства во благајна	074		26	27,774
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077	21	1,737,176	1,046,011
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		84,745,775	82,840,849
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080		84,745,775	82,840,849
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		0	0
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		0	0
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		1,151,737,233	1,104,605,841
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		94,757,426	67,667,084
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	26	375,474,066	356,156,619
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		184,002,981	184,002,981
1. Запишан капитал од обични акции	087		184,002,981	184,002,981
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		0	0
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		0	0
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		70,624,909	59,578,752
1. Законски резерви	096		70,624,909	59,578,752
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5 Останати резерви	100		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
 На 31 декември 2016

V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		101,528,730	79,436,415
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		0	0
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		19,317,446	33,138,471
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		0	0
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		0	0
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106		674,071,013	670,238,620
I. Бруто резерви за преносни премии	107	23	305,068,818	299,832,328
II. Бруто математичка резерва	108		0	0
III. Бруто резерви за штети	109	24	369,002,195	370,406,292
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		0	0
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		1,327,064	1,327,064
1. Резерви за вработени	115		1,327,064	1,327,064
2. Останати резерви	116		0	0
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	15	0	4,087,012
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119		0	4,087,012
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	25	100,865,090	72,796,526
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		22,153,524	27,722,766
1. Обврски спрема осигуреници	123		21,347,247	27,706,577
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		806,277	16,189
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		51,474,784	21,338,190
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		51,474,784	21,338,190
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
На 31 декември 2016

III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	27,236,782	23,735,570
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	13,021,915	10,702,436
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132	6,199	6,199
3. Останати обврски	133	14,208,668	13,026,935
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	0	0
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135	0	0
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136	1,151,737,233	1,104,605,841
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137	94,757,426	67,667,084

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 20 февруари 2017.

Саимир Дхамо

Генерален Директор осигурување
УНИКА А.Д. Скопје

Борче Богески

Финансов Директор

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2016

Позиција	Бр на по 3	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревапорирациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви					
	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
I Состојба на 1 јануари претходната деловна година		184,002,981	0	4,423,240	46,921,272	0	51,344,512	0	0	62,967,936	24,702,719	323,018,148
Промена во сметководствените политики	I1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено		184,002,981	0	4,423,240	46,921,272	0	51,344,512	0	0	62,967,936	24,702,719	323,018,148
III Добивка или загуба за претходната деловна година		0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,138,471	33,138,471
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,138,471	33,138,471
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Сопственички промени во капиталот		0	0	8,234,240	8,234,240	0	8,234,240	0	0	16,468,479	-24,702,719	0
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IV 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IV 4	0	0	0	8,234,240	0	8,234,240	0	0	16,468,479	-24,702,719	0
V Состојба на 31 декември претходната деловна година		184,002,981	0	4,423,240	55,155,512	0	59,578,752	0	0	79,436,415	33,138,471	356,156,619

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2016

	VI	184,002,981	0	4,423,240	55,155,512	0	0	59,578,752	0	0	79,436,415	33,138,471	356,156,619
Состојба на 1 јануари	VI	184,002,981	0	4,423,240	55,155,512	0	0	59,578,752	0	0	79,436,415	33,138,471	356,156,619
тековната деловна година													
Промена во													
сметководствените политики	V1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во	V2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
претходниот период													
Состојба на 1 јануари	VII	184,002,981	0	4,423,240	55,155,512	0	0	59,578,752	0	0	79,436,415	33,138,471	356,156,619
тековната деловна година –													
преправено													
Добивка или загуба за	VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
тековната деловна година													
Добивка или загуба за	VIII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
тековната деловна година													
Несопственички промени во	VIII2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
капиталот													
Нереализирани	VIII2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
добивки/загуби од материјални													
средства													
Нереализирани	VIII2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
добивки/загуби од финансиски													
вложувања расположливи за													
продажба													
Реализирани добивки/загуби	VIII2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
од финансиски вложувања													
расположливи за продажба													
Останати несопственички	VIII2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
промени во капиталот													
Сопственички промени во	IX	0	0	0	11,046,157	0	0	11,046,157	0	0	22,092,315	-33,138,471	1
капиталот													
Зголемување/намалување на	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
акционерскиот капитал													
Останати уплати од страна на	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сопствениците													
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на	IX4	0	0	0	11,046,157	0	0	11,046,157	0	0	22,092,315	-33,138,471	1
сопствениците													
Состојба на 31 декември	X	184,002,981	0	4,423,240	66,201,669	0	0	70,624,909	0	0	101,528,730	19,317,446	375,474,066
тековната деловна година													

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 Година што завршува на 31 декември 2016

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	686,426,882	707,535,149
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	660,573,052	639,654,995
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	0	0
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	21,892,588	44,002,366
4. Примени камати од работи на осигурување	304	0	937,625
5. Останати приливи од деловни активности	305	3,961,242	22,940,163
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	697,559,518	652,984,625
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	317,797,961	280,597,689
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	0	0
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	60,779,952	72,416,508
4. Надоместоци и други лични расходи	310	100,386,945	103,353,467
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	98,342,730	88,539,105
6. Платени камати	312		2,165,552
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	30,474,833	20,028,197
8. Останати одливи од редовни активности	314	89,777,097	85,884,107
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	0	54,550,524
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	11,132,636	0
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	277,109,292	352,434,071
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	0	0
2. Приливи по основ на материјални средства	319	0	0
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	0	0
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	0	1,390,681
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	272,549,137	337,082,337
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	0	0
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	0	0
8. Приливи од камати	325	4,560,155	13,961,053

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)
 Година што завршува на 31 декември 2016

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	272,874,329	410,718,744
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	325,512	0
2. Одливи по основ на материјални средства	328	551,135	2,808,694
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	0	0
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330		0
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	265,201,653	407,910,050
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	0	0
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	0	0
8. Одливи од камати	334	6,796,029	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	4,234,963	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	0	58,284,673
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	0	0
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	0	0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	0	0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	0	0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	0	0
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	0	0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	0	0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	0	0
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	963,536,174	1,059,969,220
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	970,433,847	1,063,703,369
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	0	0
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	6,897,673	3,734,149
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	26,191,227	29,578,233
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	333,394	347,143
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	19,626,948	26,191,227

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, основано на 15 Април 2004 година под СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во УНИКА АД Скопје.

Како основач со 99,95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 1.880 акции и Uniqa International Beteiligungs Verwaltungs GmbH Austria, со сопственост на 1 акција (0,05%). Основачкиот капитал се сосостои од 1.881 обични акции со номинална вредност од 1.595 еур. Крајно матично друштво е Уника Инсуранце Гроуп АГ Виена, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул. ВМРО бр.3, 1000 Скопје.

На 31 декември 2016 Друштвото има 117 вработени (2015: 119 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на стоки при превоз - карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) - други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен Одбор на 20 февруари 2017 година.

Членови на Одбор на Директори

Членовите на Одбор на Директори во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Саимир Дхамо, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Билјана Стојанов, член на УО

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор
- Гералд Мулер, Член на надзорен одбор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Извештај за усогласеност

Во сите материјални аспекти, овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 48/10, 24/11, 166/2012, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/16 и 61/16), законските одредби од Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011), каде што беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, КТМФИ 18, КТМФИ 19 , КТМФИ 20 и КТМФИ 21 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применуваат од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи МСФИ1), претходно познати како МСС (Меѓународни сметководствени стандарди), беа иницијално објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Исто така, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, (Сл весник на РМ 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016), Агенцијата за супервизија на осигурување има пропишано подзаконски акти и правилници од кои ги издвојуваме следниве:

- Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник на РМ 148/2010, 41/2011);
- Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл весник на РМ 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016);
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно ограничување (Сл весник на РМ 64/2011, 127/2014, 61/2016);
- Правилник за формата и содржината на ревизорскиот извештај и минималниот опфат на ревизија на друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник 169/2010);
- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување (Сл весник на РМ 30/2012, 61/2016);
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност (сл. весник 64/2011, 61/2016);
- Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба (сл. весник 67/2011);
- Правилник за пресметка на потребното ниво на маргина на солветност (сл. весник 5/ 2011, 41/2011, 61/2016);
- Метод за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за изготвување на финансиските извештаи (Службен весник 169/2010, 141/2013, 61/2016);
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (Службен весник 187/2013);
- Правилник за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и /или реосигурување (Сл. весник на РМ 5/2011, 167/2011, 189/2013, 22/2016).

Сметководствената законска регулатива е со важност од 2011 година. Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник, како што е презентирано погоре.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2.2. Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност.

2.3. Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денари"), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во македонски денари.

2.4. Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија во осигурување и останатите пропишани законски и подзаконски норми од Агенцијата за супервизија на осигурување изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информациите во врска со расудувањата направени од менаџментот во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 4.

2.5. Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Официјалниот курс важечки на 31 декември 2016 и 31 декември 2015 година е како што следи:

	2016	2015
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4812	61,5947

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Приходи по основ на премии за осигурување

Приход е бруто приливот на економски користи во текот на периодот кој произлегува од редовните активности на ентитетот кога тие приходи ја зголемуваат главнината (капиталот), освен оние зголемувања кои се однесуваат на придонесите на учесниците во главнината (акционерите).

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува.

Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските. Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход (исправка на вредност/оштетување на побарувањата), а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

Приходот од продажба на услуги треба да биде признаен кога ќе бидат исполнети сите од следниве услови:

- износот на приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека трансакцијата ќе донесе економски користи за ентитетот;
- процентот на завршеност на трансакцијата на датата на известување може веродостојно да се измери; и
- трошоците направени за трансакцијата и трошоците за довршување на трансакцијата може веродостојно да се измерат.

Нето приходите по основ на премии за осигурување ја претставуваат бруто полисираната премија за осигурување, коригирана за промената на преносната премија, намалена за бруто полисираната премија предадена во реосигурување, коригирана за промената во преносната премија предадена во реосигурување.

Бруто полисирана премија за осигурување ја претставува вкупната договорена премија за осигурување, без одбивање на ставките за попусти и работи.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување го претставува вкупниот износ да договорена премија со реосигурувачот, без одземање на попустите и рабатите.

Класификација на договорите за осигурување и реосигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Договорот за реосигурување е вид на договор за осигурување издаден од еден Осигурувач (Реосигурувач) за да ги надомести загубите на друг Осигурувач (цедент) настанати врз основа на еден или повеќе договори издадени од цедентот.

Реосигурител е странката која има обврска според договорот за реосигурување да му надомести на цедентот ако се случи осигурен настан.

Признавање

Бруто полисираните премии за осигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за осигурување, односно со отпочнување на скаденцата на полисата. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето – про-рата темпорис методата.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за реосигурување. Моментот на признавањето на бруто полисираната премија не зависи од периодот на ризик кој го покрива договорот за реосигурување. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како резерва за преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето - про-рата темпорис методата и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Цедираната премија се признава како трошок во билансот на успех во согласност со склучените договори за реосигурување. Повратоците по реосигурување се евидентираат како приход во билансот на успех. Доколку средството за реосигурување е намалено поради обезвреднување цедентот ќе ја намали неговата сметководствена вредност и ќе ја признае загубата поради оштетување во добивка или загуба. Вредноста на средството е намалена поради обезвреднување кога има објективен доказ дека цедентот може да не ги прими сите износи кои му следат според договорот за реосигурување.

Мерење

Бруто полисирана премија за осигурување

Бруто полисираната премија за осигурување се мери по објективната вредност на премијата која што треба да се добие од договорната страна, во комерцијални услови. Обично тоа ја претставува вредноста на полисата наведена во договорот за осигурување. При почетното признавање бруто полисираната премија не се намалува за трошоци како што се:

- попусти за износи наведени во самите договори (деловна соработка, важни клиенти и сл.);
- попусти за купување на пакети на договори за осигурување;
- попусти за плаќање во готово;
- провизии за агенти;
- евентуални даноци и останати давачки и сл.

Во случај на идентификувани кредитни загуби за ненаплативост уште во моментот на признавање на приходот Друштвото не ги намалува приходите од бруто полисирана премија за износот на проценетите кредитни загуби. Овие загуби се евидентираат како исправка на вредност/обезвреднување на побарувањата и се прикажуваат како расход за периодот.

Сите трошоци направени за стекнување на полисите за осигурување се признаваат како трошоци во добивката или загубата на Друштвото во периодот за во кој се настанати.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување почетно се евидентираат по објективната вредност на договорните економски користи кои се одлеваат од Друштвото. Сите намалувања за трошоците содржани во договорот за реосигурување претставуваат дел од бруто полисираната премија предадена во реосигурување. Овие намалувања ги вклучуваат евентуалните попусти и работи договорени со реосигурувачот.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување.

3.2 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Класификација

Трошоците по основ на штети по договори за осигурување ги вклучуваат:

- трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети;
- трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети;
- трошоците за настанати, но непријавени штети.

Трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети и трошоците за настанати, но непријавени штети, ја преставуваат разликата во соодветните резерви по основ на договори за осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Признавање на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Овие трошоци се признаваат во добивката или загубата на Друштвото во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Поради краткиот период од моментот на ликвидирање до моментот на исплатата на штетата, Раководството смета дека разликата која што би настанала како последица на таквото признавање не е материјална за финансиските извештаи. Истовремено, Раководството смета дека овој сметководствен третман дава пореален приказ за донесување на одлуки на корисниците на финансиските извештаи.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност.

Мерење на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската.

3.3 Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за претпријатието.

а) Приходи и расходи од камати

Класификација

Приходите или расходите од камати може да произлезат од:

- парични средства и парични еквиваленти;
- депозити во банки;
- вложувања во должнички хартии од вредност;
- друго.

Признавање

Приходот/расходот од камата се признава со употреба на методот на ефективна камата, кога:

- постои веројатност дека економските користи од трансакцијата ќе бидат прилив/одлив за Друштвото;
- постои можност за веродостојно мерење на приходот/расходот од камата.

Ефективна каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) на сегашната вредност на финансиското средство или обврска.

Премијата/дисконтот на побарувањето или обврската е дел од амортизираната набавна вредност и затоа не се вклучува во трансакциските трошоци, туку се признава како компонента од приходите/расходите од камата, во периодот на пресметка и разграничување. Премијата/дисконтот на побарувањето или на обврската се амортизира во рамки на периодот на достасување на финансискиот инструмент, или кога е соодветно, во пократок период.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Мерење

Приходите/расходите од камати се признаваат со користење на методот на ефективна камата. Пресметката ги вклучува сите платени или примени надоместоци, трансакциските трошоци и премии/дисконти помеѓу договорните страни. Притоа, се зема предвид договорениот паричен тек.

Приходите/расходите од камати се распределуваат во рамките на еден извештаен период, со споредување на амортизираната набавна вредност на финансискиот инструмент на почетокот на периодот и онаа на крајот на периодот на известување.

3.4 Расходи

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

а) Трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат:

- провизии за агенти,
- трошоци за реклами и маркетинг,
- трошоци за печатење на полиси за осигурување,
- трошоци за репрезентација, и
- други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

б) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат добивката или загубата како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

3.5 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото врши уплата кон дефинираните планови за придонеси за користи по престанок на вработувањето во согласност со националното законодавство. Придонесите врз основа на платите се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензиското осигурување. Не постои дополнителна обврска во однос на овие планови. Обврските за придонеси во дефинираните планови за придонеси се признаваат како расходи во периодот во кој настануваат, како дел од трошоците за вработени.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период од вработените и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Не постои дополнителна обврска по заминувањето во пензија

3.6. Данок на добивка (тековен и одложен)

Даночниот расход на периодот се состои од тековен и одложен данок. Данокот се признава во добивката и загубата, освен до степен до кој се однесува на ставки признаени во останатата сеопфатна добивка или директно во капиталот. Во овој случај, данокот исто така се признава во останатата сеопфатна добивка или директно во капиталот, соодветно.

Тековен данок на добивка

Почнувајќи од 1 јануари 2009 година па се до 31 декември 2013 година, Друштвото нема платено данок на добивка на добивката пред оданочување, додека добивката е распределена во форма на дивиденди и останати форми на дистрибуција на добивката во монетарен или немонетарен облик. 10% данок на добивка се пресметува на распределениот дел од добивката, во моментот на исплата на дивидендите. Дивидендата распределена на домашни правни лица беше изземена од оданочување со данок на добивка. Дивидендата распределена на физички лица и странски правни лица не беше изземена од оданочување со данок на добивка и обврска за плаќање на 10% данок на добивка настануваше во моментот на исплата на дивидендата.

Данокот на добивка се додаваше на непризнаените трошоци настанати во текот на фискалната година, намалени за износот на даночниот кредит и други даночни олеснувања. Данок на добивка на непризнаените трошоци се плаќаше без оглед дали друштвото остварило добивка или не.

Почнувајќи од 2014 година нов даночен режим стапи на сила, според кој основницата за пресметка на данокот на добивка се префрли од концептот на „распределба“ на добивката, на добивка пред оданочување. Новиот Закон за данок на добивка беше донесен и стапи на сила од 2 август 2014 година, но треба да се применува од 1 јануари 2015 и за добивката остварена во 2014 година.

Тековниот данок на добивка се пресметува на основа на даночните закони усвоени или значително усвоени на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба, во земјите во кои Друштвото оперира и генерира добивка која е предмет на оданочување. Повремено, Раководството ги оценува позициите во даночните пријави во однос на ситуациите каде апликативната даночна регулатива бара соодветни интерпретации. Раководството исто така пресметува резерви, кога е неопходно, врз основа на износите кои се очекува да бидат исплатени на даночните власти.

Одложен данок на добивка

Во согласност со даночната регулатива применлива од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2013 година, даночната стапка за оданочување на нераспределената добивка практично беше сведена на нула, со оглед на тоа што данок на добивка се пресметуваше само кога добивката се распределуваше на странски правни лица. Согласно МСС 12.52А и ПКТ 25, одложените даночни средства и одложените даночни обврски треба да се мерат со примена на нераспределената стапка. Тоа резултираше со анулирање на одложените даночни средства и сите одложени даночни обврски со состојба на 31 декември 2009, како и анулирање на сите одложени даночни средства со состојба на 31 декември 2010, доколку постојат.

Почнувајќи од 1 јануари 2014, одложениот данок на добивка се признава за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Сепак, одложените даночни обврски не се признаваат ако тие произлегуваат од почетното признавање на гудвил, одложениот данок на добивка не се пресметува ако произлегува од почетното признавање на средството или обврската од трансакција поинаква од деловна комбинација која во моментот на настанување нема влијание ниту врз сметководството ниту на оданочивата добивка или загуба. Одложениот данок на добивка се определува со примена на даночни стапки (и закони) кои се усвоени или значајно усвоени на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба и кои се очекува да се применуваат кога поврзаните одложени даночни средства се реализирани или одложените даночни обврски се подмирени.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Одложените даночни средства се признаваат само до степен до кој е веројатно дека идните оданочиви добивки ќе бидат на располагање и ќе можат да се искористат за порамнување со привремените разлики меѓу одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночните средства и обврски се нетираат само кога постои законско право за порамнување на тековните даночни средства наспроти тековните даночни обврски и кога одложените даночни средства и обврски се однесуваат на данокот на добивка наплатен од страна истиот даночен орган, било да се од истото лице кое подлежи на оданочување или различни лица кои подлежат на оданочување, кои имаат намера да ги подмират износите на нетирана основа.

Друштвото нема признаено одложени даночни средства и обврски на 31 декември 2016 и 2015 година, бидејќи не постојат привремени разлики на овие датуми.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

3.7 Недвижности и опрема

Класификација

Недвижности и опрема се материјални вложувања коишто:

- служат за административни цели;
- се очекува да бидат користени во повеќе од еден известувачки период, односно подолго од 1 година.

Признавање

Одредена ставка на недвижност и опрема се признава како средство кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе доведат до прилив на економски бенефити во Друштвото и кога набавната вредност на средството може веродостојно да се измери.

Ако составните делови на едно средство имаат различен корисен век на употреба или обезбедуваат користи за Друштвото на различен начин, тие составни делови се признаваат како одделни средства, со различни стапки и методи на амортизација.

Почетно мерење

При почетното признавање недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност.

Набавната вредност на недвижностите и опремата ја сочинуваат:

- набавна цена по одбивањето на сите трговски попусти и рабати;
- неповратни увозни давачки и даноци при купувањето;
- сите трошоци потребни да се доведе средството до локацијата и состојбата потребно за тоа да функционира на оној начин како предвиден од страна на раководството;
- почетно проценети трошоци за демантирање и отстранување на средството, како и за обновување на локацијата на која средството е лоцирано;

Трошоци кои претставуваат составен дел од набавната вредност на средството се:

- трошоци за подготовка на теренот за изградба на недвижностите и опремата;
- иницијални трошоци за доставување;
- трошоци за составување и монтирање на средствата;
- трошоци за професионални услуги.

Трошоци кои што не претставуваат составен дел од набавната вредност на недвижностите и опремата се:

- трошоци настанати за воведување на нов производ или услуга;
- административни и други општи трошоци

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Оние оперативни трошоци кои не преставуваат дел од набавната вредност на средството, настанати пред средството да се стави во употреба, се признаваат како расход во добивката или загубата.

Последователните трошоци за недвижностите и опремата се капитализираат доколку се исполнети условите за признавање како средство. Сите трошоци кои не ја зголемуваат употребната вредност или го продолжуваат животниот век на средството не се квалификуваат како трошоци кои може да се капитализираат на вредноста на средството, и се признаваат како расходи во периодот кога се настанати.

Трошоците за секојдневно одржување на недвижностите и опремата не се признаваат во набавната вредност на средството, и истите се признаваат како расход во периодот во кој се настанати.

Последователно мерење

Недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обезвреднување.

Вложувањата во недвижности, кои не служат за вршење на дејност и се расположливи за продажба, се мерат според објективната вредност при што добивките/загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката/загубата за периодот.

Амортизација

Амортизацијата е системска алокација на амортизирачкиот износ во текот на корисниот век на средството.

Секој составен дел од ставка на недвижностите и опремата, со набавна вредност која има значително учество во вкупната набавна вредност на ставката, се амортизира поодделно.

Вложувањата во недвижности, кои не служат за вршење на дејност и се расположливи за продажба, се водат по објективна вредност и за нив не се пресмеува амортизација. Вложувањата во недвижности се вреднуваат секоја година при што добивките/загубите од вреднување се признаваат во билансот на успех.

Амортизацијата за секој период се признава како трошок во билансот на успех на Друштвото, освен доколку трошоците за амортизација се квалификуваат за признавање во набавната вредност на некое друго средство.

Амортизирачкиот износ ја претставува набавната вредност на средството намалена за резидуалната вредност на средството.

Резидуалната вредност е проценетиот износ кој Друштвото би го добил при продажба на конкретното средство, во моментот на признавање, доколку средството во моментот на признавање е со старост и во состојба која што раководството ја очекува на крајот на корисниот век на средството. Резидуалната вредност на сите средства на Друштвото е нула денари.

Корисниот век на една ставка на недвижностите и опремата е периодот во кој што се очекува таа да биде користена од страна на Друштвото.

Амортизирачкиот износ на средството ќе биде алоциран на праволиниска основа во текот на корисниот век на средството.

Амортизацијата на средството започнува кога тоа е расположливо за употреба, а престанува на пораниот датум од:

- датумот на депризнавање,
- датумот на прекласифицирање на средството, како средство чувано за продажба.

За пресметување на вкупниот трошок на амортизација, различни делови/ставки на недвижностите и опремата кои имаат ист корисен век на употреба и ист метод на амортизација може да се групираат во исти амортизациски групи.

Проценетите годишни стапки на амортизација на недвижностите и опремата се како што следи:

Градежни објекти	2.5%
Компјутери	25%
Опрема и мебел	10% - 25%
Моторни возила	25%

Кога амортизираните средства се ставаат надвор од употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки.

Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат во добивката или загубата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата, методот на амортизација и резидуалната вредност се ревидираат еднаш годишно и доколку проценките се различни од претходните проценки, промената се евидентира проспективно, како промена во сметководствената проценка.

Депризнавање

Недвижностите и опремата кои се дефинитивно повлечени од употреба или отуѓени се отпишуваат од билансната евиденција.

3.8 Нематеријални средства

Класификација

Нематеријално средство е немонетарно средство, без физичка содржина, коешто може самостојно да се идентификува. Критериумите за идентификација се исполнети кога:

- средството е одделиво, односно може да биде одделено од Друштвото и продадено, пренесено, лиценцирано, изнајмено, или заменето; или
- средството произлегува од договорни, или од други законски права, без разлика дали тие права се преносливи или одделиви од Друштвото, или од други права и обврски.

Нематеријалните средства вклучуваат капитализирани трошоци за развој, софтвер (освен системски софтвер кој е компонента на хардверот) и други нематеријални средства, како права и лиценци кои се законски заштитени и кои не можат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пример патенти, права за копирање и други комерцијални права). Системскиот софтвер кој е составен дел на хардверот се признава како составен дел на хардверот со кој е набавен. Во случај на засебна набавка на вакви лиценци, кои при самата набавка не се врзани со конкретно средство, се признаваат како нематеријални средства.

Признавање

Нематеријалното средство се признава доколку ја исполнува дефиницијата за нематеријални средства и доколку ги исполнува следните критериуми за признавање:

- да е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив во Друштвото; и
- набавната вредност на средството да може веродостојно да се измери.

Интерно создадените нематеријални средства, како што се интерно создадениот гудвил, брендните, издавачките авторски права, листата на клиенти и слични ставки, не се признаваат како нематеријални средства, бидејќи не можат јасно да се одделат од развивањето на бизнисот како целина. Сите трошоци за истражување треба да се признаат како трошок кога ќе настанат. Другите трошоци, кои не се признаваат како нематеријални средства, вклучуваат трошоци за започнување на бизнисот, обука, реклама и трошоци за преместување. Овие треба да се признаат како трошок кога ќе настанат.

Мерење

Почетно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност. Последователно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обезвреднување.

Корисен век на употреба

Друштвото нема да класификува нематеријални средства како средства со бесконечен/недефиниран век на употреба.

Амортизација

Вкупниот износ на амортизацијата на нематеријалните средства се амортизира систематски за време на нивните корисни векови. Амортизацијата започнува кога средството е расположливо за употреба. Резидуалната вредност на сите нематеријални средства е нула денари. Друштвото ја користи праволиниската метода за пресметка на трошокот за амортизација за сите нематеријални средства. Процентата годишна стапки на амортизација на нематеријалните средства се како што следи:

Нематеријални средства

25%

Корисниот век на употреба, методот на амортизација и резидуалната вредност се проверат еднаш годишно, на крајот на финансиската година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Отуѓување

Нематеријалното средство се депризнава при неговото отуѓување или кога не се очекуваат идни економски користи од неговата употреба или отуѓување.

Добивките и загубите кои произлегуваат од отуѓувањето на нематеријалните средства се определуваат како разлика помеѓу нето-приносите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и се признаваат во добивката или загубата.

3.9 Средства земени под наем - наемател

Наемите на средства во услови кога Друштвото ги презема суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетното признавање средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класифицираат како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот на финансиска состојба на Друштвото.

3.10 Финансиски инструменти

Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2016 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 21,231,405 денари (2015: 22,036,396 денари) се однесуваат на основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за осигурување (во натамошниот текст: Биро) се основа со цел да овозможи примена на меѓународните договори за осигурување на сопствениците, односно корисниците на моторни возила од одговорност за штети причинети, со употреба на моторно возило, на трети лица, да ги претставува друштвата за осигурување од Република Македонија во меѓународните организации и институции за осигурување како и за вршење на други работи предвидени со Договорот за основање на Националното Биро за осигурување бр.01001-02/98 склучен на 11.12.1997 како правен следбеник на Националното биро за зелена карта.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

Недеривативни финансиски средства

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства (вклучувајќи ги средствата определени според објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од страна на Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира средството и да ја порамни обврската истовремено.

Недеривативните финансиски инструменти на Друштвото се класификуваат во следните категории: финансиски средства чувани до достасаност, кредити и побарувања, финансиски средства расположливи-за-продажба и вложувања за тргување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Вложувања чувани до достасаност

Доколку Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува должничките хартии од вредност до доспевање, тогаш таквите финансиски средства се класификуваат како вложувања чувани до достасаност. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус било какви директно поврзани трансакциските трошоци. Последователно на почетното признавање финансиските средства чувани до достасаност се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата, намалена за било какви загуби поради обезвреднување. Било каква продажба или рекласификација на повеќе од незначителен износ на вложувања чувани до доспевање кои не се блиски до достасувањето, би резултирало со рекласификација на сите вложувања кои се чуваат до доспевање во расположливи за продажба, и би резултирало во забрана за Друштвото да класификува вложувања во хартии од вредност како чувани до доспевање во тековната и следните две финансиски години.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

Кредитите и побарувањата содржат парични средства и парични еквиваленти, побарувања од купувачи и другите побарувања и дадени депозити .

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка, благајна и краткорочни депозити во банки со оригинален рок на достасаност од три или помалку месеци од денот на стекнувањето.

Финансиски средства расположливи-за-продажба

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во ревалоризациона резерва во капиталот. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. Кога вложувањето се депризнава, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства расположливи за продажба.

Финансиски средства за тргување

Вложувањата во финансиски средства за тргување почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех како и курсни разлики за хартии од вредност кои се деноминирани во странски валути. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства за тргување.

Недеривативни финансиски обврски

Друштвото почетно ги признава издадените должнички хартии од вредност и субординираните обврски на датумот на кој тие настануваат. Сите други финансиските обврски (вклучувајќи ги обврските кои се по

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски обврски вклучуваат обврски кон добавувачи и останати обврски.

Таквите финансиски обврски почетно се признаваат по објективна вредност плус било какви директно поврзани трансакциски трошоци. Последователно на почетното признавање, овие финансиски обврски се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата.

3.11 Разграничени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат:

- провизии за агенти и варијабилен дел од плата,
- трошоци за реклами и маркетинг,
- трошоци за печатење на полиси за осигурување,
- трошоци за репрезентација, и
- други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување, кои настануваат во финансискиот период, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

Мерење

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат со трошоци пропорционално со признаениот приход од премијата, како што следува:

Едногодишни договори

Одложените трошоци за стекнување (DAC) се амортизираат на истиот начин кој се користи за амортизација на незаработени премии – линеарна со времето.

Повеќегодишни договори

Просечното времетраење на еден договор се пресметува и се користи како период за линеарна амортизација на DAC.

Автоматски обновливи договори

Автоматски обновлив договор претставува дел од едногодишни договори, каде направените DAC на почетокот на договорот треба да се амортизираат во период со должина од просечно времетраење на договорот. Оваа пракса е доста честа на австрискиот пазар, бидејќи овде осигурителите се подготвени да платат провизија за стекнување бизнис бидејќи анализата на портфолиото покажува дека договорите имаат подолго времетраење од една година. Просечното времетраење за повеќегодишни договори треба да се пресметува на секои 2 години, врз основа на податоците од портфолиото за последните 3 години. За цели на амортизација на DAC, просечното времетраење треба да претставува заокружен број години и затоа го земаме најголемиот заокружен број помал од нашиот резултат. Доколку периодот на амортизација треба да се промени, минатата амортизација на DAC треба повторно да се пресмета со новата шема. Повторната пресметка ги зема предвид последните осигурени години d , каде d е бројот на години на амортизација. Истото се однесува и на случајот кога во DAC се внесуваат нови позиции на трошоци.

Препораката на актуарскиот оддел на групацијата „Уника“ е градење триаголник на DAC, каде кварталната амортизација на DAC може лесно да се следи. Доколку не се присутни врз основа на еден

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

договор, информациите на DAC можат да се соберат на деловно ниво, но да се диференцираат на ниво на период на амортизација.

Амортизацијата на DAC се врши или на ниво на еден договор или на деловно (под-деловно) ниво со константно времетраење на полиса. Минималната потребна грануларност е деловниот Стандарден пристап. Ако не е остварена врз основа на еден договор, амортизацијата на DAC се пресметува под претпоставка дека исплатата на трошоци за стекнување со текот на времето рамномерно се распределуваат и на тој начин вкупните трошоци за стекнување, платени во одреден период, се сметаат за платени приближно во средината на тој период.

3.12 Обезвреднување на средствата

Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Кредити и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Заради вреднување на побарувањата по основ на премии за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во следниве ризични категории, според на староста на побарувањата:

Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка директно на неизмирениот бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10% - 30%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31% - 50%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51% - 70%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71% - 90%
Категорија Ѓ	над 365 дена и тужени побарувања	100%

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Во текот на октомври 2013, Агенцијата за супервизија на осигурување направи измена во Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси согласно кои:

а) Сите побарувања по основ на премија за осигурување кај кои договорениот рок на доспевање утврден во договорот (полисата) за осигурување односно анексот кон договорот е утврден после датумот на истек на скаденцата по договорот за осигурување, друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања, почнувајќи од првиот ден на истек на скаденцата по договорот за осигурување, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и

б) Сите побарувања по основ на регрес кај кои договорениот рок на доспевање утврден во спогодбата за наплата на регресниот долг склучена со регресниот должник е утврден после 365 дена од датумот на склучување на спогодбата, друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања, почнувајќи од 366-от ден од денот на склучување на спогодбата, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на регресниот должник.

За горенаведените побарувања, до истекот на скаденцата по договорот за осигурување односно до 365-от ден од денот на склучување на спогодбата за наплата на регресниот долг, друштвото ги применува процентите на исправка на вредност дадени во табелата погоре.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во ревалоризационата резерва во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главницата во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

Не-финансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. За нематеријалните средства кои имаат неодреден корисен век на траење или кои се уште не се расположливи за користење, надоместливиот износ се проценува секоја година во истото време. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари.

За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои неможат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари. За целта на тестирањето на загубата поради обезвреднување на гудвилот, предметот на тестот за оперативен сегмент, единиците кои генерираат пари на кои што гудвилот е распределен, се собрани така што нивото на кое се извршува тестирање на обезвреднувањето го одразува најниското ниво на кое гудвилот се следи за внатрешни цели на известувањето. Гудвилот стекнат во деловна комбинација се распределува во групи на единици кои генерираат пари за кои се очекува дека ќе имаат корист од синергиите на комбинацијата.

Корпоративните средства на Друштвото не генерираат посебни парични приливи и се користат од страна на повеќе од една единица која генерира пари. Корпоративните средства се распределени на единиците кои генерираат пари на разумна и конзистентна основа и се тествани за обезвреднување како дел од тестирањето на единиците кои генерираат пари на кои корпоративното средство е распределено.

Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат прво да ја намалат сметководствената вредност на секој гудвил распределен на единицата која генерира пари (група на единици) и потоа да ги намали сметководствените вредности на останатите средства во единиците кои генерираат пари (група на единици) на пропорционална основа.

Загубата поради обезвреднување во поглед на гувилот не се анулира. Во поглед на останати средства, загубата поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на средствата.

3.13 Резервирања

Резервирање се признава доколку, како резултат на минат настан, Друштвото има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери, и за кој веројатно е дека ќе постои одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската. Резервирањата се одредени со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и оние ризици, специфични за обврската. Зголемувањето на дисконтираната вредност се признава како финансиски трошок.

Резервирање за неповолен договор се признава кога очекуваните користи кои што се очекува да се примат од страна на Друштвото од истиот договор се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските утврдени со договорот. Резервирањето се мери според сегашната вредност на пониските од очекуваните трошоци за раскинување на договорот и очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред резервирањето да биде воспоставено, Друштвото признава секаква загуба за обезвреднување на средствата кои се поврзани со договорот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3.14 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. При тоа, Друштвото треба да ги земе во предвид:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин

- Резервациите за настанати, но непријавени штети за се пресметуваат со примена на Chain-Ledder методата

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.

Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоенето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во финансиските извештаи на Друштвото.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат како 0.5% од збирот на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети, резервите за настанати и непријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети.

Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депривираат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот на депривирање (исплата), Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3.15 Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор.

3.16 Тест на адекватност на обврските

Друштвото на крајот на секој период на известување оценува дали вкупните признаени обврски по осигурување се соодветни, користејќи тековни проценки за идните парични текови кои произлегуваат од договорите за осигурување. Доколку оценката прикаже дека сметководствената вредност на обврските за осигурување се неадекватни во однос на проценетите идни парични текови, вкупниот недостаток се евидентира во добивката или загубата за периодот.

3.17 Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци кои се директно поврзани со емисијата на обични акции, се признаваат како одбиток од капиталот, нето од даночните ефекти.

Премија од акции

Премија од акции е разликата помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акцијата.

Откуп на сопствени акции (трезорски акции)

При откуп на сопствени акции евидентирани како акционерски капитал, платениот износ вклучувајќи ги и трансакционите трошоци, нето од даночните ефекти, се евидентираат како намалување во капиталот. Откупените сопствени акции се класифицираат како трезорски акции и се презентирани во резервата за сопствени акции. Кога трезорските акции се продаваат или повторно издаваат, добиениот надоместок се признава како зголемување на капиталот, а вишокот или дефицитот кој произлегува од трансакцијата се евидентира како премија на акции.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

Законска и статутарна резерва

Овие резерви се создаваат во согласност со законските и статутарните барања.

Останати резерви

Останатите резерви се сите други износи распределени од нето-добивката (или од задржаната добивка) во согласност со одлуката на Надзорниот одбор или на Собранието на акционери на Друштвото.

Ова ги вклучува и износите што се издвоени за општи осигурителни ризици, вклучувајќи ги и идните загуби и другите непредвидени ризици или преземени обврски. Таквиот износ треба да биде посебно обелоденет како распределба од задржаната добивка.

3.18 Споредбени податоци

Со цел порелевантно да се прикажат финансиските извештаи, направени се промени во начинот на презентација и класификација на одредени позиции во Извештајот за сеопфатната добивка. Полисираната премија предадено во реосигурување е прикажана на бруто основа. Со цел да се обезбеди конзистентост во тековната година, ланските компаративи се променети соодветно. Направените промени не се значајни и се со цел подобрување на споредбеноста, освен оние кои се опишани детално во белешките, доколку истите ги има.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. СМЕТКВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

4.1 Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

▪ *Општи договори за осигурување- Технички резерви од договори за неживотно осигурување*

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети („IBNR“) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. IBNR штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така што не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за пријавени и непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ledger) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

а) Резерва за настанати и пријавени, но сè уште не решени штети ('RBNS' - Reported but not settled)

Износот на резервацијата за настанати и пријавени, но се уште нерешени штети се утврдува според висината на очекуваната исплата, за секоја штета посебно на денот на исплатата, а врз основа на прибраната документација во штетата. Резервата на штети, се врши перманентно со попис за сите штети кои по било кој основ на осигурување се остварени од дејностите на Друштвото.

При утврдувањето на износите за резервациите на штетите, се користат следниве пресметки за висина на штети од:

- проценителите на штети по видови на осигурување; и
- кога се работи за нематеријална штета, ликвидаторот на штета ја утврдува резервацијата на штетата врз основа на расположливата медицинска документација, а доколку истата не е доволна се бара мислење од лекар или друго стручно лице чии овластувања произлегуваат од природата на работата, а се во корелација со осигурителната и судската пракса.

При утврдување на износите за резервации на останатите материјални штети кои произлегуваат од нематеријални штети (ренти, изгубена заработувачка, надоместоци за социјално осигурување и слично), се користат мислењата на лекари, правници, актуари и други лица кои се стручни во доменот кој е потребен да се утврди висината на резервираната штета.

Износот на пријавените настанати, но се уште нерешени штети кои ќе се исплатуваат во облик на рента, се резервираат и капитализираат во следните износи: сегашна вредност; и процена на исплатата за идните ренти.

За пресметување на износите на резервациите на штети за рента, задолжително се користат таблиците за утврдување на обврските за резервирање на ренти, а можат да се користат за пресметување на резервација на рентите.

Пресметувањето на резервираниот износ за секоја рента се врши на тој начин што се утврдува годишниот износ на рента кој се множи со соодветниот фактор од Таблицата со фактори за утврдување на резервацијата и обврската за соодветниот пол и припадна старост за време додека важат условите за исплата на рента.

Штетите кои биле пријавени и резервирани на крајот на тековната година, а во наредната година не се ликвидирани или потполно ликвидирани, остануваат во резервација за неисплатениот дел на начин утврден во претходниот став.

Начинот на утврдување на износот на резервациите за штети се врши по следните основи:

1. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на деловната година;
2. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на пресметковниот период пократок од една година.

(б) Резервација за настанати, но непријавени штети ('IBNR' - Incurred but not reported)

Резервација за настанати, но непријавени штети се пресметува врз основа на статистички податоци за број и износ на настанати и пријавени односно ликвидирани штети, технологијата на обработка и исплата на штети, како и на останатите расположливи податоци. Во зависност од карактеристиките на класата на осигурување и осигурителното портфолио, резервите за настанати, но непријавени штети ќе се пресметуваат со користење на еден или комбинација на следните актуарските методи:

- Триангулација на штети (Основен Chain Ladder),
- Bornhuetter - Ferguson-ова метода,
- Саре Cod метода, и други актуарски методи.

Друштвото при пресметката на резервите за настанати но непријавени штети ги применува трите наведени методи освен во случаи кога нема доволно потребни историски податоци. Под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните пет години. Резултатите добиени со трите методи се споредуваат и се избира оној кој е најсоодветен во однос на спецификите на портфелот.

По исклучок, за ризици што не се со долга опашка под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните три години.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

(е) Резервација за трошоци за обработка на штети

Резервацијата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети не се интегрален дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно за настанати, но непријавени штети и се проценуваат посебно како однос од исплатените директни трошоци за обработка на штетите и исплатените штети (без директните трошоци) применет на збирот од половината од резервата за настанати и пријавени штети - RBNS и резервата за настанати но непријавени штети – IBNR.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се формираат заради покривање на трошоци за обработка на штети во случај на престанок на работењето на Друштвото. Коефициент за нејзино пресметување е 2.3% од збирот на резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати, но не пријавени штети и резервите за директни трошоци.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на долги рокови, најчесто за период од десет години, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2016 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

4.2 Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредни категории, во зависност од условите:

- При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	2016	2015
Бруто полисирани премии	696.985.329	680.378.657
Промена во преносната премија	(5.236.490)	(40.040.372)
Бруто приходи од премии	691.748.839	640.338.285
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(103.946.766)	(97.781.063)
Промена во преносната премија за реосигурување	1.887.847	7.029.054
Трошоци за реосигурување	(102.058.919)	(90.752.009)
Нето приходи од осигурување	589.689.920	549.586.276

5. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ПРИХОДИТЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 31 декември 2016	Бруто полисирана премија	Промена во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Промена на преносната премија за реосигурување	Нето приходи од осигурување
Автоодговорност	334.883.702	9.129.459	-	-	344.013.161
Каско	39.090.962	- 351.396	-	-	38.739.566
Осигурување на имот	135.886.283	- 9.456.233	- 84.651.639	2.206.366	43.984.777
Осигурување на патници	1.744.273	109.568	-	-	1.853.841
Лични незгоди	31.841.451	- 873.052	- 26.404	-	30.941.995
Зелен картон	101.614.935	- 1.336.155	- 6.493.841	-	93.784.938
Гранични полиси	2.511.616	131.153	-	-	2.642.769
Патничко осигурување	16.356.777	- 359.140	-	-	15.997.637
Одговорност	17.315.304	- 603.158	- 11.004.258	105.035	5.812.923
Транспорт	8.356.045	- 1.103.765	-	- 473.530	6.778.750
Здравствено осигурување	2.390.349	- 67.044	- 200.153	49.976	2.173.128
ЦМР-превоз на стока	3.122.162	10.306	- 1.570.470	-	1.561.998
Финансиски загуби	1.871.470	- 467.033	-	-	1.404.437
Вкупно	696.985.329	- 5.236.490	- 103.946.766	1.887.847	589.689.920

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ПРИХОДИТЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 31 декември 2015	Бруто полисирана премија	Промена во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Промена на преносната премија за реосигурување	Нето приходи од осигурување
Автоодговорност	340.206.732	(21.776.411)	-	-	318.430.321
Каско	37.102.824	(505.739)	-	-	36.597.085
Осигурување на имот	128.852.800	(14.135.213)	(83.715.553)	7.818.249	38.820.283
Осигурување на патници	1.822.342	(133.377)	-	-	1.688.965
Лични незгоди	36.298.064	(195.579)	-	-	36.102.485
Зелен картон	93.733.715	(4.344.430)	(7.398.728)	-	81.990.557
Гранични полиси	3.267.494	(133.453)	-	-	3.134.041
Патничко осигурување	15.507.609	79.064	-	-	15.586.673
Одговорност	14.918.904	1.169.409	(4.661.048)	(897.182)	10.530.083
Транспорт	5.561.482	572.324	(2.005.734)	107.987	4.236.059
Здравствено осигурување	797.671	(183.327)	-	-	614.344
ЦМР-превоз на стока	2.309.020	(453.640)	-	-	1.855.380
Вкупно	680.378.657	(40.040.372)	(97.781.063)	7.029.054	549.586.276

6. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	2016	Година што завршува на 31 Декември 2015
Настанати, пријавени и исплатени штети	306,720,537	289,371,433
Настанати, пријавени и неисплатени штети	10,587,572	68,127,893
Настанати непријавени штети	(4,229,391)	(6,562,892)
Резерви за обработка за штети	(7,762,278)	942,578
Бруто резерви за штети дел за реосигурување	(948,665)	(26,264,434)
Бруто реализирани регресни побарувања	(6,812,708)	(8,403,807)
Бруто исплатени штети дел за соосигурување	(1,428,493)	(6,899,299)
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	(2,142,740)	(33,403,557)
	293,983,834	276,907,915

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. ДВИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ШТЕТИ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ**За годината што завршува на 31 декември 2016**

	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени штети	Настанати непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализирани регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	Вкупно
Автоодговорност	202,121,681	(1,789,881)	(8,883,065)	(6,894,422)	-	(6,812,708)	-	-	177,741,605
Каско	24,091,437	(217,470)	(870,056)	(58,324)	-	-	-	-	22,945,587
Имот	14,714,817	3,953,766	704,809	53,777	(948,665)	-	(1,428,493)	(2,142,740)	14,907,271
Одговорност	1,725,951	2,729,094	140,391	(8,915)	-	-	-	-	4,586,521
Незгода	21,885,528	(2,045,682)	(1,517,790)	(873,374)	-	-	-	-	17,448,682
Зелена карта	37,981,384	6,980,346	6,258,394	(6,885)	-	-	-	-	51,213,239
Гранично осигурување	0	-	(140,722)	(223)	-	-	-	-	(140,945)
Патничко осигурување	3,086,614	1,770,734	27,666	35,283	-	-	-	-	4,920,297
Осигурување на патници	50,180	-	-	-	-	-	-	-	50,180
Зравствено осигурување	365,664	54,165	-	-	-	-	-	-	419,829
Стока во транспорт	697,281	(847,500)	50,982	(9,195)	-	-	-	-	(108,432)
	306,720,537	10,587,572	(4,229,391)	(7,762,278)	(948,665)	(6,812,708)	(1,428,493)	(2,142,740)	293,983,834

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)



6. ДВИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ШТЕТИ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

За годината што завршува на 31 декември 2015	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени штети	Настанати непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализирани регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	Вкупно
Автоодговорност	137,597,461	23,463,702	(10,153,040)	(119,946)	-	(8,403,807)	-	-	142,384,370
Каско	20,177,403	(1,031,004)	(121,243)	51,022	-	-	-	-	19,076,178
Имот	52,395,520	30,475,481	(3,507,673)	177,383	(26,264,434)	-	(6,899,299)	(22,976,623)	23,400,355
Одговорност	10,391,750	1,915,000	715,145	54,156	-	-	-	(10,426,934)	2,649,117
Незгода	20,072,755	541,609	1,691,142	562,525	-	-	-	-	22,868,031
Зелена карта	44,808,104	14,260,101	4,507,191	158,874	-	-	-	-	63,734,270
Гранично осигурување	0	-	28,543	392	-	-	-	-	28,935
Патничко осигурување	2,333,700	(1,841,774)	218,327	55,616	-	-	-	-	765,869
Осигурување на патници	55,350	-	-	-	-	-	-	-	55,350
Здравствено осигурување	301,563	-	-	-	-	-	-	-	301,563
Стока во транспорт	1,237,827	344,778	58,717	2,556	-	-	-	-	1,643,878
	289,371,433	68,127,893	(6,562,892)	942,578	(26,264,434)	(8,403,807)	(6,899,299)	(33,403,557)	276,907,915

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2016	2015
Приходи од застапување и посредување во осигурување	11.304.272	7.009.444
Приходи од реосигурување/ соосигурување	15.286.963	14.519.516
Приходи од наплатени штети од реосигурување	-	5.416.188
Приходи од НБО (НН и НО) возила	507.375	439.725
Наплатени казни и пенали	323.434	41.894
Приходи од отпишани обврски	2.568.399	3.108.068
Приходи од минати години	473.023	3.143.078
Останати приходи	1.372.908	1.258.384
	<u>31.836.374</u>	<u>34.936.297</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

	2016	2015
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување	35.800.740	30.836.421
Бруто провизии за застапници во осигурување	18.686.068	17.075.098
Бруто провизии за осигурително брокерски друштва	35.795.604	33.822.637
	<u>105.552.873</u>	<u>94.428.555</u>

9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	2016	Година што завршува на 31 декември 2015
Трошоци за маркетинг и пропаганда	8,474,063	8,378,941
Трошоци за репрезентација	2,073,083	3,112,816
	<u>10,547,146</u>	<u>11,491,757</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	2016	Година што завршува на 31 декември 2015
Нето плати за постојано вработени	67,650,840	69,329,025
Даноци и придонеси од плати	33,106,588	33,216,438
Останати придонеси за вработени согласно закон	1,406,315	1,346,547
Трошоци за договор за дело	2,398,347	2,367,126
	<u>104,562,090</u>	<u>106,259,136</u>

11. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	2016	Година што завршува на 31 декември 2015
Трошоци по основ на противпожарен придонес	2,678,466	2,659,072
Трошоци по основ на придонес за безбедност	7,215,599	7,211,788
Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО	4,494,200	2,849,900
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО	5,032,560	5,105,105
Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување	6,213,279	5,944,414
Трошоци по основ на финансирање на Гарантен Фонд	758,421	221,315
Трошоци по основ на штети за посредување	19,319,192	17,272,595
Сторно-повраток на премија	-	-
	<u>45,711,717</u>	<u>41,264,189</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

12. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2016	Година што завршува на 31 декември 2015
Трошоци за наемнини	10,691,881	11,043,665
Трошоци за услуги за одржување	5,413,902	5,887,646
Канцелариски материјали	3,878,047	4,746,690
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги	3,518,117	4,171,411
Трошоци за комунални услуги	2,600,336	3,447,489
Трошоци од резервирања	3,289,601	3,050,407
Трошоци за правни услуги	4,229,901	3,036,755
Банкарски услуги	1,731,468	2,076,666
Трошоци за сметководствени услуги и ревизија	1,018,017	1,708,190
Потрошено гориво	1,512,349	1,471,927
Трошоци за останати услуги - преводи	751,281	969,143
Трошоци за резерви делови	473,279	693,069
Трошоци за весници и списанија	755,007	657,408
Трошоци о основ на надоместоци за службени патувања	2,159,525	504,867
Трошоци за стручно усовршување	129,297	138,642
Трошоци за даноци и такси	838,498	117,833
Останати трошоци	3,540,347	4,521,214
	<u>46,530,853</u>	<u>48,243,022</u>

13. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	2016	Година што завршува на 31 декември 2015
Приходи од камати	18,323,410	14,145,031
Останати приходи од вложувања	5,158,234	3,533,346
Расходи за камати	(6,796,029)	(2,165,552)
	<u>16,685,615</u>	<u>15,512,825</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	2016	Година што завршува на 31 декември 2015
Позитивни курсни разлики	1,949,680	1,397,597
Негативни курсни разлики	(1,616,286)	(1,050,454)
	<u>333,394</u>	<u>347,143</u>

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2016	Година што завршува на 31 декември 2015
Добивка пред оданочување	25,168,595	42,307,494
Непризнаени расходи за даночни цели	33,342,895	49,382,737
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	58,511,490	91,690,231
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>5,851,149</u>	<u>9,169,023</u>

16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

	Градежни објекти	Мебел	Моторни возила	Компјутерска опрема	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари, 2016	89,673,435	9,526,041	5,274,806	14,149,226	11,956,538	130,580,046
Набавки	2,817,702	59,242	-	491,893	-	3,368,837
Отуѓувања	-	(864,524)	(999,836)	(159,177)	-	(2,023,537)
Состојба на 31 декември, 2016	92,491,137	8,720,759	4,274,970	14,481,942	11,956,538	131,925,346
Акумулирана амортизација						
Состојба на 1 јануари, 2016	15,558,676	6,046,816	3,720,485	12,122,652	2,861,920	40,310,549
Трошок за годината	1,453,078	858,827	438,825	2,402,058	1,954,824	7,107,612
Отуѓувања	(3,935,949)	(864,524)	(999,836)	(159,177)	-	(5,959,486)
Состојба на 31 декември, 2016	13,075,805	6,041,119	3,159,474	14,365,533	4,816,744	41,458,675
Нето сметководствена вредност на						
- 31 декември, 2016	79,415,332	2,679,640	1,115,496	116,409	7,139,794	90,466,671
- 31 декември, 2015	74,114,759	3,479,225	1,554,321	2,026,574	9,094,618	90,269,497

16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжение)

	Градежни објекти	Мебел	Моторни возила	Компјутерска опрема	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари, 2015	89,673,435	8,955,846	3,635,081	13,550,454	11,673,362	127,488,178
Набавки	-	570,195	1,639,725	598,772	283,176	3,091,868
Отпис	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2015	89,673,435	9,526,041	5,274,806	14,149,226	11,956,538	130,580,046
Акумулирана амортизација						
Состојба на 1 јануари, 2015	13,316,841	5,193,903	3,352,505	9,669,576	934,705	32,467,530
Трошок за годината	2,241,835	852,913	367,980	2,453,076	1,927,215	7,843,019
Отпис	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2015	15,558,676	6,046,816	3,720,485	12,122,652	2,861,920	40,310,549
Нето сметководствена вредност на						
- 31 декември, 2015	74,114,759	3,479,225	1,554,321	2,026,574	9,094,618	90,269,497
- 31 декември, 2014	76,356,594	3,761,943	282,576	3,880,878	10,738,657	95,020,648

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Вложувања во изнајмени објекти		Вкупно
	Софтвер		
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари, 2016	2,948,553	3,261,701	6,210,254
Набавки	325,512	-	325,512
Состојба на 31 декември, 2016	<u>3,274,065</u>	<u>3,261,701</u>	<u>6,535,766</u>
Акумулирана амортизација			
Состојба на 1 јануари, 2016	294,047	3,035,853	3,329,900
Трошок за годината	415,376	225,848	641,224
Состојба на 31 декември, 2016	<u>709,423</u>	<u>3,261,701</u>	<u>3,971,124</u>
Нето сметководствена вредност на:			
- 31 декември, 2016	2,564,642	-	2,564,642
- 31 декември, 2015	<u>2,654,506</u>	<u>225,848</u>	<u>2,880,354</u>
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари, 2015	2,948,553	3,261,701	6,210,254
Набавки	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2015	<u>2,948,553</u>	<u>3,261,701</u>	<u>6,210,254</u>
Акумулирана амортизација			
Состојба на 1 јануари, 2015	-	2,710,577	2,710,577
Трошок за годината	294,047	325,276	619,323
Состојба на 31 декември, 2015	<u>294,047</u>	<u>3,035,853</u>	<u>3,329,900</u>
Нето сметководствена вредност на:			
- 31 декември, 2015	2,654,506	225,848	2,880,354
- 31 декември, 2014	<u>2,948,553</u>	<u>551,124</u>	<u>3,499,677</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	2016	31 декември 2015
<i>Државни обврзници</i>		
Номинална вредност	245,738,126	234,989,895
Дисконт	(9,930,044)	(13,477,170)
	<u>235,808,082</u>	<u>221,512,725</u>
<i>Државни записи</i>		
Номинална вредност	12,500,000	14,500,000
Дисконт	(306,467)	(249,006)
	<u>12,193,533</u>	<u>14,250,994</u>
Нето вредност	<u>248,001,615</u>	<u>235,763,719</u>

19. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

	2016	31 декември 2015
Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување на Република Македонија	21,231,405	22,039,396
Депозити во домашни банки	363,904,061	379,993,575
	<u>385,135,466</u>	<u>402,032,971</u>

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 Декември 2016 година 691,255 денари (2015: 178,297 денари) се однеуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

20. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

	2016	31 декември 2015
Побарувања за премии за осигурување	369,997,788	363,862,487
Исправка на вредноста	(130,381,289)	(164,943,532)
	<u>239,616,499</u>	<u>198,918,955</u>

Движење на исправката на вредност

	2016	31 декември 2015
На 1 јануари	164,943,532	237,457,684
Трошок за годината	(5,161,707)	(27,228,546)
Отпис на побарувања	29,400,536	45,285,606
на 31 декември	<u>130,381,289</u>	<u>164,943,532</u>

21. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

	2016	31 декември 2015
Побарувања по основ на финансиски вложувања	12,023,769	7,613,202
Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета	6,076,263	1,700,770
Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети	4,568,429	8,584,266
Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување	1,085,859	744,666
Побарувања по основ на регрес и гарантен фонд	7,303,749	2,412,178
Побарувања од вработени	512,444	590,514
Побарувања по основ на дадени аванси	1,170,515	886,114
Останати средства	1,737,176	1,046,012
Останати побарувања	543,471	960,228
	<u>35,021,675</u>	<u>24,537,950</u>

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2016	31 декември 2015
Сметки во банки:		
- во денари	19,106,426	25,823,467
- во странска валута	520,496	339,986
Пари во благајна:		
- во денари	26	27,774
- во странска валута	-	-
	<u>19,626,948</u>	<u>26,191,227</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	2016	31 Декември 2015
Преносна премија	305,068,818	299,832,328
Преносна премија за реосигурување	(12,972,682)	(11,084,835)
	<u>292,096,136</u>	<u>288,747,493</u>

Движење на резервирањата за преносната премија

	2016	31 Декември 2015
На 1 јануари	288,747,493	255,736,175
Пренесена премија	5,236,490	40,040,372
Пренесена премија за реосигурување	(1,887,847)	(7,029,054)
На 31 декември	<u>292,096,136</u>	<u>288,747,493</u>

Пренесена премија по класи на осигурување

	2016	31 Декември 2015
Автоодговорност	170,054,961	179,184,420
Каско	19,113,916	18,762,520
Осигурување на имот	41,540,127	32,083,894
Осигурување на патници	798,116	907,684
Лични незгоди	15,906,249	15,033,197
Зелен картон	43,279,117	41,942,962
Гранични полиси	253,916	385,069
Патничко осигурување	4,152,100	3,792,960
Одговорност	4,632,205	4,029,047
Здравствено осигурување	1,553,094	449,329
Транспорт	1,915,973	1,848,929
ЦМР-превоз на стока	1,162,243	1,172,549
Финансиски загуби	706,801	239,768
	<u>305,068,818</u>	<u>299,832,328</u>

Пренесена премија за реосигурување по класи на осигурување

	2016	31 Декември 2015
Транспорт	13,360	486,890
Имот	11,037,730	8,831,364
Одговорност	1,871,616	1,766,581
Здравствено осигурување	49,976	-
Патничко здравствено осигурување	-	-
Вкупно	<u>12,972,682</u>	<u>11,084,835</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	2016	2015
Настанати, пријавени и неисплатени штети	250.919.635	240.332.063
Настанати непријавени штети	112.567.575	116.796.966
Резерви за обработка на штети	5.514.985	13.277.263
Преносна премија за реосигурување	(30.987.150)	(30.038.485)
	338.015.045	340.367.807

Движење на резервирањата на штети

	2016	2015
На 1 јануари	340.367.807	304.124.662
Настанати, пријавени и неисплатени штети	10.587.572	68.127.893
Настанати непријавени штети	(4.229.391)	(6.562.892)
Резерви за обработка на штети	(7.762.278)	942.578
	(948.665)	(26.264.434)
На 31 декември	338.015.045	340.367.807

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување

	2016	2015
Автоодговорност	126.642.284	128.432.165
Зелена карта	44.764.744	37.784.398
Каско	12.722.171	12.939.641
Имот	48.275.904	44.322.138
ЦМР-стока во транспорт	182.500	1.030.000
Незгода	7.623.168	9.668.850
Одговорност	7.430.094	4.701.000
Патничко осигурување	3.224.605	1.453.871
Приватно здравствено	54.165	-
	250.919.635	240.332.063

Настанати непријавени штети по класи на осигурување

	2016	2015
Автоодговорност	64.351.934	73.234.999
Зелена карта	27.797.563	21.539.169
Гранично осигурување	52.431	193.153
Каско	1.324.374	2.194.430
Имот	2.383.024	1.678.215
Одговорност	2.506.822	2.366.431
Незгода	12.819.954	14.337.744
ЦМР-стока во транспорт	298.782	247.800
Патничко осигурување	1.032.691	1.005.025
	112.567.575	116.796.966

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резерви за обработка на штети

	2016	31 Декември 2015
Автоодговорност	3,762,517	10,656,939
Каско	181,515	239,839
Имот	375,444	321,667
Одговорност	49,685	58,600
Незгода	456,160	1,329,534
Зелена карта	544,052	550,937
Гранично осигурување	1,135	1,358
ЦМР-стока во транспорт	4,155	13,350
Патничко осигурување	140,322	105,039
	<u>5,514,985</u>	<u>13,277,263</u>

25. ОБВРСКИ

	2016	31 декември 2015
Обврски спрема гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати возила	3,397,507	3,173,134
Обврски по основ на провизија	7,497,845	5,414,285
Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси	1,903,702	2,236,880
Обврски спрема добавувачи во земјата	4,834,153	4,839,579
Разни краткорочни обврски	-	-
Обврски по основ на нето плати	6,266,367	4,640,506
Обврски по основ на придонеси од плати	2,675,862	2,724,991
Обврски за даноци од плати	672,901	698,364
Останати обврски	(11,555)	7,831
	<u>27,236,782</u>	<u>23,735,570</u>
	-	-
Обврски спрема осигуреници по основ на штети	21,347,247	27,706,577
Обврски од непосредни работи на осигурување	806,277	16,189
	<u>22,153,524</u>	<u>27,722,766</u>
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сосигурување	4,549,185	2,299,587
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	46,925,599	19,038,603
	<u>51,474,784</u>	<u>21,338,190</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерски капитал

На 31 декември 2016 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2015: 1,881) со номинална вредност од 1.595 ЕУР (2015: 1.595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи:

Број на акции	Број на акции		Износ	
	2016	2015	2016	2015
Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија UNIQA Internacional Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија	1,880	1,880	183,904,881	183,904,881
	1	1	98,100	98,100
	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>	<u>184,002,981</u>	<u>184,002,981</u>

Статутарни резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност.

Законски резерви

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано секоја година да издвојува задолжителна резерва која се формира по пат на зафаќање на 15% од нето добивката: Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. До постигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

Осигурување на возила

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

Осигурување на имот

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Одговорност кон трети лица

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2016 и 2015 година.

Табела на најзначајни реосигурувачи:

	31 декември	
	2016	2015
УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ	39,701,300	16,368,976
УНИКА РЕ АГ	2,351,656	0
АХА КОРПОРАТЕ СОЛУТИОНС	1,290,909	1,673,818
ЏЛ ИНСУРАНЦЕ ЦОМПАНИ СЕ	1,532,942	0
СИГАЛ ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ТИРАНА	87,588	87,588

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2016 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 630.808.652 денари.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Усогласеност на средствата и обврските

31 декември

	2016	2015
Средства		
Парични средства на банкарските сметки	18,902,976	18,008,223
Банкарски сметки и депозити во банки	363,904,061	379,815,278
Хартии од вредност што ги издадени од РМ или НБРМ	248,001,615	235,763,719
Др.Резерви согласно Правилник од АСО	-	-
Вкупно вложени средства од техничките резерви	630,808,652	633,587,220
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	674,071,013	670,238,620
Дел за реосигурителот	(43,959,832)	(41,123,320)
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	630,111,181	629,115,300
Усогласеност на средствата и обврските	697,471	4,471,920

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2016 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 3.00% (2015: 2,84%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 57.69% (2015: 59,95%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 39,31% (2015: 37,21%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложување на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

МС_1 (н.о.) Потребно ниво на маргината на солвентност за неживотно осигурување

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот		Здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од чл. 75 став 6 од Законот		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	696,985,329	680,378,657				
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110,666,160	110,870,460				
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	13,147,733	10,209,065				
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4			0	0		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5			0	0		
Вкупен износ од бруто полисирана премија ((6)=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	123,813,893	121,179,525	0	0		
Бруто исплатени штети	7	306,720,537	289,371,433				
Нето исплатени штети	8	303,149,304	249,068,577				
Коефициент ((9)=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0.99	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ((10)=[6]*[9])	10	122,372,293	104,301,975	0	0		
Референтен период (во години)	11	3	3				
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	843,968,100	723,230,576				
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	369,002,195	370,406,293				
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	243,358,397	228,614,484				
Бруто настанати штети ((15)=[12] + [13] - [14])/[11])	15	323,203,966	288,340,795	0	0	0	0
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	84,033,031	74,968,607			0	0
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	0	0			0	0
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18			0	0		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19			0	0		
Вкупен износ од бруто настанати штети ((20)=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	84,033,031	74,968,607	0	0	0	0
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ((21)=[20]*[9])	21	83,054,611	64,527,186	0	0	0	0
Потребно ниво на маргина на солвентност ((22)=max([10],[21]))	22	122,372,293	104,301,975	0	0		

МС_2 (н.о.): Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност

	Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	122,372,293

КС: Пресметка на капиталот

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8)	I	353.591.978
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	184.002.981
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	70.624.909
Пренесена нераспределена добивка	I4	101.528.730
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	2.564.642
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	0
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I-II.	III	353.591.978
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	0
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	0
КАПИТАЛ I + II - IV	V	353.591.978

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	122.372.293
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	
Капитал	VI3	353.591.978
Гарантен фонд*	VI4	184.443.600
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	169.148.378
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	231.219.685
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

наведен во член 77 став (3) од Законот.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2016 и 2015 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

29.1 Категории на финансиски инструменти

КАТЕГОРИИ НА ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

	2016	31 декември 2015
Финансиски средства		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	21,231,405	22,039,396
Дадени депозити	363,904,061	379,993,575
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	248,001,615	235,763,719
Побарувања за премии	239,616,499	198,918,957
Други побарувања	35,882,609	23,538,937
Пари и парични еквиваленти	19,626,948	26,191,227
	<u>928,263,137</u>	<u>886,445,811</u>
Финансиски обврски		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	102,192,151	78,210,602
	<u>102,192,151</u>	<u>78,210,602</u>

29.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29.3 Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

29.4 Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не севообичаени во употреба во Република Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2016 и 2015:

УПРАВУВАЊЕ СО ДЕВИЗНИОТ РИЗИК

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	7	8
I. Вкупно средства	001	799,676,357	352,050,249	10,627	1,151,737,233
1. Нематеријални средства	002	2,564,642	0	0	2,564,642
2. Вложувања	003	378,796,519	340,895,688	0	719,692,207
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	43,959,832	0	0	43,959,832
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0	0
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,598,110	0	0	2,598,110
6. Побарувања	007	262,256,306	10,644,692	0	272,900,998
7. Останати средства	008	24,755,173	509,869	10,627	25,275,669
8. Активни временски разграничувања	009	84,745,775	0	0	84,745,775
II. Вкупно обврски	010	800,251,667	351,485,566	0	1,151,737,233
1. Капитал и резерви	011	120,846,176	254,627,890	0	375,474,066
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	626,081,664	47,989,349	0	674,071,013
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0
5. Останати резерви	015	1,327,064	0	0	1,327,064
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	0	0	0	0
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	51,996,763	48,868,327	0	100,865,090
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	-575,310	564,683	10,627	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

31 Декември 2015

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	2	3	4	8
I. Вкупно средства	001	777,173,215	327,432,626	1,104,605,841
1. Нематеријални средства	002	2,880,354	0	2,880,354
2. Вложувања	003	404,198,463	316,807,604	721,006,067
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	41,123,320	0	41,123,320
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0
5. Одложени и тековни даночни средства	006	47,000	0	47,000
6. Побарувања	007	212,125,857	10,285,036	222,410,893
7. Останати средства	008	33,957,372	339,986	34,297,358
8. Активни временски разграничувања	009	82,840,849	0	82,840,849
II. Вкупно обврски	010	777,367,633	327,238,208	1,104,605,841
1. Капитал и резерви	011	112,574,886	243,581,733	356,156,619
2. Субординирани обврски	012	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	607,800,181	62,438,439	670,238,620
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0
5. Останати резерви	015	1,327,064	0	1,327,064
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	4,087,012	0	4,087,012
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	51,578,490	21,218,036	72,796,526
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	-194,418	194,418	0

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото (најлошо можно сценарио). Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 10%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 10%		Намалување од 10%	
	31 декември, 2016	31 декември, 2015	31 декември, 2016	31 декември, 2015
ЕВРА	(56,468)	(19,442)	56,468	19,442

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29.5 Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

УПРАВУВАЊЕ СО КАМАТНИОТ РИЗИК

	2016	31 декември 2015
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	21,231,405	22,039,396
Побарувања за премии	239,616,499	198,918,957
Други побарувања	35,882,609	23,538,937
Пари и парични еквиваленти	26	27,774
	<u>296,730,539</u>	<u>244,525,064</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Вложувања кои се чуваат до доспевање	248,001,615	235,763,719
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Долгорочни депозити	363,904,061	379,993,575
Парични средства	19,626,922	26,163,453
	<u>383,530,983</u>	<u>406,157,028</u>
	<u>928,263,137</u>	<u>886,445,811</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	102,192,151	78,210,602
	<u>102,192,151</u>	<u>78,210,602</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 %, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 би била повисока, односно пониска, за 7,670,620 денари (2015: 8,123,141 денари).

29.6 Управување со ликвидносниот ризик

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување допеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Анализа според договорната рочност на финансиските средства и обврски

Опис на позицијата	Број на позиција	31 декември 2016									
		До 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Вкупно средства											
1. Нематеријални средства	001	681,589,031	134,630,449	28,198,168	199,533,054	0	0	107,786,531	1,151,737,233		
2. Вложувања	002	0	0	0	2,564,642	0	0	0	2,564,642		
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	003	256,020,192	134,630,449	24,286,623	196,968,412	0	0	107,786,531	719,692,207		
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	004	43,959,832	0	0	0	0	0	0	43,959,832		
5. Одложени и тековни даночни средства	005	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Побарувања	006	2,598,110	0	0	0	0	0	0	2,598,110		
7. Останати средства	007	272,900,998	0	0	0	0	0	0	272,900,998		
8. Активни временски разграничувања	008	21,364,124	0	3,911,545	0	0	0	0	25,275,669		
II. Вкупно обврски											
1. Капитал и резерви	010	764,897,807	126,608,992	47,076,235	22,350,309	5,135,791	1,665,118	184,002,981	1,151,737,233		
2. Субординирани обврски	011	191,471,085	0	0	0	0	0	184,002,981	375,474,066		
3. Бруто технички резерви	012	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	013	471,234,568	126,608,992	47,076,235	22,350,309	5,135,791	1,665,118	0	674,071,013		
5. Останати резерви	014	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Одложени и тековни даночни обврски	015	1,327,064	0	0	0	0	0	0	1,327,064		
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување	016	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	017	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Пасивни временски разграничувања	018	100,865,090	0	0	0	0	0	0	100,865,090		
Разлика - неусогласена рочна структура	019	0	0	0	0	0	0	0	0		
	020	-83,308,776	8,021,457	-18,878,067	177,182,745	-5,135,791	-1,665,118	-76,216,450	0		

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Анализа според договорната рочност на финансиските средства и обврски

Опис на позицијата	Број на позиција	31 декември 2015									
		до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Вкупно средства											
1. Нематеријални средства	001	555,860,652	223,950,152	67,361,799	152,184,465	0	0	105,248,773	1,104,605,841		
2. Вложувања	002	0	0	0	2,880,354	0	0	0	2,880,354		
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	003	182,201,352	223,950,152	60,301,679	149,304,111	0	0	105,248,773	721,006,067		
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	004	41,123,320	0	0	0	0	0	0	41,123,320		
5. Одложени и тековни даночни средства	005	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Побарувања	006	47,000	0	0	0	0	0	0	47,000		
7. Останати средства	007	222,410,893	0	0	0	0	0	0	222,410,893		
8. Активни временски разграничувања	008	27,237,238	0	7,060,120	0	0	0	0	34,297,358		
II. Вкупно обврски											
1. Капитал и резерви	009	82,840,849	0	0	0	0	0	0	82,840,849		
2. Субординирани обврски	010	720,487,953	122,405,688	40,142,100	21,971,290	15,595,829	0	184,002,981	1,104,605,841		
3. Бруто технички резерви	011	172,153,638	0	0	0	0	0	0	172,153,638		
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	012	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Останати резерви	013	470,123,713	122,405,688	40,142,100	21,971,290	15,595,829	0	0	670,238,620		
6. Одложени и тековни даночни обврски	014	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување	015	1,327,064	0	0	0	0	0	0	1,327,064		
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	016	4,087,012	0	0	0	0	0	0	4,087,012		
9. Пасивни временски разграничувања	017	0	0	0	0	0	0	0	0		
Разлика - неусогласена рочна структура	018	72,796,526	0	0	0	0	0	0	72,796,526		
	019	0	0	0	0	0	0	0	0		
	020	-164,627,301	101,544,464	27,219,699	130,213,175	-15,595,829	0	-78,754,208	0		

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29.7 Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември е како што следи:

ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

	31 декември, 2016		31 декември, 2015	
	Сметковод. Вредност	Објективна вредност	Сметковод. Вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	21,231,405	21,231,405	22,039,396	22,039,396
Дадени депозити	363,904,061	363,904,061	379,993,575	379,993,575
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	248,001,615	248,001,615	235,763,719	235,763,719
Побарувања за премии	239,616,499	239,616,499	198,918,957	198,918,957
Други побарувања	35,882,609	35,882,609	23,538,937	23,538,937
Пари и парични еквиваленти	19,626,948	19,626,948	26,191,227	26,191,227
	<u>928,263,137</u>	<u>928,263,137</u>	<u>886,445,811</u>	<u>886,445,811</u>
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи и други обврски	<u>102,192,151</u>	<u>102,192,151</u>	<u>78,210,602</u>	<u>78,210,602</u>
	<u>102,192,151</u>	<u>102,192,151</u>	<u>78,210,602</u>	<u>78,210,602</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29.8 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претатсува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Уника АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	2016	31 декември 2015
Финансиски средства		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	21,231,405	22,039,396
Дадени депозити	363,904,061	379,993,575
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	248,001,615	235,763,719
Побарувања за премии	239,616,507	198,918,965
Други побарувања	35,882,609	24,584,949
Пари и парични еквиваленти	19,626,948	26,191,227
	<u>928,263,145</u>	<u>887,491,831</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2016 и 2015 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 29.68% (2015: 25.18%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од неживотно осигурување, додека 39.20% (2015: 42.82%) се однесуваат на орочени депозити (животно и неживотно осигурување).

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Во 2016 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата и го додели ББ- кредитниот рејтинг на Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

Структурата на побарувањата од купувачи за годината која завршува на 31 декември 2016 е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	0	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	135.344.992	-	135.344.992
Доспеани и оштетени побарувања	234.652.796	(130.381.289)	104.271.507
	<u>369.997.788</u>	<u>(130.381.289)</u>	<u>239.616.499</u>

Структурата на побарувањата од купувачи за годината која завршува на 31 декември 2015 е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања		-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	122.195.053	-	122.195.053
Доспеани и оштетени побарувања	241.667.434	(164.943.532)	76.723.902
	<u>363.862.487</u>	<u>(164.943.532)</u>	<u>198.918.955</u>

Старосната струка на доспеаните побарувања за годините кои завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи:

	2016	31 декември 2015
До 30 дена	135,344,992	122,195,053
31-60 дена	47,382,450	25,390,057
61-120 дена	28,516,559	25,371,614
121-270 дена	24,073,751	22,304,446
271-365 дена	4,298,747	3,657,785
Над 365 дена	-	-
	<u>239,616,499</u>	<u>198,918,955</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

30. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

	Република Македонија	Остатокот од Европа	Вкупно
2016			
Приходи од бруто премија од осигурување	696,985,329	-	696,985,329
Приходи од вложувања	25,431,324	-	25,431,324
Не-тековни средства *	93,031,313	-	93,031,313
2015			
Приходи од бруто премија од осигурување	680,378,657	-	680,378,657
Приходи од вложувања	19,075,974	-	19,075,974
Не-тековни средства *	93,149,853	-	93,149,853

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

31. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2016 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од МКД 19,317,446 (2015: МКД 33,138,471) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2016 година од 1.881 (2015: 1.881), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>19,317,446</u>	<u>33,138,471</u>
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Основна /разводната добивка по акција (во денари)	<u>10,270</u>	<u>17,617</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

	2016	2015
Побарувања:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	169.750	60.732
UNIQA Austria	2.221.675	878.378
Uniqa Life AD Skopje	3.750	5.536
Uniqa Re Lichtenstein AG	3.975.756	3.989.633
Uniqa Bulgaria	1.126.335	-
Uniqa Hungary		148.567
Uniqa Romania	12.276	30.688
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	1.821.307	577.141
Обврски:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	1.195.379	1.171.206
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	406	-
UNIQA Austria	2.852.936	41.427
Uniqa Re Lichtenstein AG	39.701.300	13.368.570
Uniqa Life AD Skopje	1.200.000	800.000
Приходи:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	186.130	435.022
Uniqa Life AD Skopje	68.506	50.207
Uniqa Romania	-	12.379
Uniqa Lichtenstein	-	3.989.633
Uniqa Hungary	39.314	148.808
Uniqa Croatia	24.226	600.864
Uniqa Bulgaria	1.211.089	2.635.488
UNIQA Austria	1.624.702	665.692
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	1.640.645	941.302
Ostanati	67.156	87.313
Трошоци:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	1.954.564	11.227.948
UNIQA Austria	11.028.471	1.384.292
Uniqa Lajf AD Skopje	400.000	800.000
Uniqa Romania	118.121	-
Uniqa Serbia	161.308	2.407.863
Uniqa Croatia	433.117	37.612
Uniqa Montenegro	24.376	180.013
Uniqa Hungary	146.309	-
Uniqa Ukraine	75.412	-
Uniqa Lichstenstein	43.843.309	40.126.567
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	348.952	583.038

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на раководството и на членовите на Управниот Одбор се како што следува:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Краткорочни користи за членовите на УО	8,284,912	8,596,313
	<u>8,284,912</u>	<u>8,596,313</u>

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На 31 декември 2016 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 64,308,766 денари. Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 110,055,680 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 37,425,668 денари. За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резвазии за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

34. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2016 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

35. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 декември 2016 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.

**Годишна сметка за годината што завршува на 31 декември 2016
УНИКА АД Скопје**



ЕМБС: 05896100

Целосно име: Друштво за осигурување УНИКА А.Д. - Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	2.564.642,00			2.880.354,00
2	-- Гудвил	0,00			0,00
3	-- Останати нематеријални средства	2.564.642,00			2.880.354,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	56.098.680,00			62.655.157,00
5	-- Недвижности (006+007)	52.187.135,00			55.595.037,00
6	-- Земјиште	0,00			0,00
7	-- Градежни објекти	52.187.135,00			55.595.037,00
8	-- Постројки и опрема	2.796.048,00			5.431.623,00
9	-- Транспортни средства	1.115.497,00			1.628.497,00
10	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			0,00
11	-- Материјални средства во подготовка	0,00			0,00
12	-- Останати материјални средства	0,00			0,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	667.505.072,00			665.411.030,00
14	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	34.367.991,00			27.614.340,00
15	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	21.231.405,00			22.039.396,00
16	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници	0,00			0,00
17	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
18	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
19	-- Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	21.231.405,00			22.039.396,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	611.905.676,00			615.757.294,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	248.001.615,00			235.763.719,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	248.001.615,00			235.763.719,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	12.193.533,00			24.683.491,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	235.808.082,00			211.080.228,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	0,00			0,00
27	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00			0,00

28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00	0,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	0,00	0,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	0,00	0,00
31	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00	0,00
32	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00	0,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	0,00	0,00
34	-- Деривативни финансиски инструменти	0,00	0,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	363.904.061,00	379.993.575,00
36	-- Депозити	363.904.061,00	379.993.575,00
37	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека	0,00	0,00
38	-- Останати дадени заеми	0,00	0,00
39	-- Останати пласмани	0,00	0,00
40	-- IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	0,00	0,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	43.959.832,00	41.123.320,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	12.972.682,00	11.084.835,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	0,00	0,00
45	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	0,00	0,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	30.987.150,00	30.038.485,00
47	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	0,00	0,00
48	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)	0,00	0,00
49	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
50	-- Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	275.499.108,00	222.457.893,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	239.616.499,00	198.918.955,00
53	-- Побарувања од осигуреници	239.616.499,00	198.918.955,00
54	-- Побарувања од застапници и од посредници	0,00	0,00
55	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	0,00	0,00
56	-- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	5.654.288,00	9.328.932,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	30.228.321,00	14.210.006,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	14.550.527,00	4.999.062,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	12.023.769,00	7.613.202,00
60	-- Тековни даночни средства	2.598.110,00	47.000,00
61	-- Останати побарувања	1.055.915,00	1.550.742,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	19.626.948,00	26.191.227,00
63	-- З. ЗАЛИХИ	1.737.176,00	1.046.011,00

64	-- S.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	84.745.775,00	82.840.849,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.151.737.233,00	1.104.605.841,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	94.757.426,00	67.667.084,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	375.474.066,00	356.156.619,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	184.002.981,00	184.002.981,00
70	-- II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	0,00
71	-- III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	0,00
72	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	0,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	0,00	0,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	70.624.909,00	59.578.752,00
75	-- Законски резерви	70.624.909,00	59.578.752,00
76	-- Резерви за сопствени акции	0,00	0,00
77	-- Статутарни резерви	0,00	0,00
78	-- Останати резерви	0,00	0,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	101.528.730,00	79.436.415,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0,00	0,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	19.317.446,00	33.138.471,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	0,00	0,00
83	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	0,00
84	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	0,00
85	-- Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	674.071.013,00	670.238.620,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	305.068.818,00	299.832.328,00
88	-- Бруто математичка резерва	0,00	0,00
89	-- Бруто резерви за штети	369.002.195,00	370.406.292,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	0,00	0,00
91	-- Бруто еквилизациона резерва	0,00	0,00
92	-- Бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	0,00	0,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	1.327.064,00	1.327.064,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	1.327.064,00	1.327.064,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности	0,00	0,00
97	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
98	-- Е.ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	100.865.090,00	76.883.538,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	22.153.524,00	27.722.766,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	21.347.247,00	27.706.577,00
102	-- Обврски спрема застапници и посредници	0,00	0,00
103	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	806.277,00	16.189,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	51.474.784,00	21.338.190,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	27.236.782,00	27.822.582,00

106	-- Обврски по основ на финансиски вложувања	6.199,00	6.199,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	13.021.915,00	10.702.436,00
108	-- Обврски кон вработените	9.689.743,00	8.138.475,00
109	-- Тековни даночни обврски	0,00	4.087.012,00
110	-- Останати обврски	4.518.925,00	4.888.460,00
111	-- 3. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
112	-- 5. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	0,00	0,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.151.737.233,00	1.104.605.841,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	94.757.426,00	67.667.084,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	653.711.269,00			603.598.547,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	602.929.761,00			561.743.390,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	696.985.329,00			680.378.657,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување	0,00			0,00
205	-- Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија	0,00			0,00
206	-- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	13.647.478,00			15.774.322,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	77.059.447,00			69.849.627,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	5.236.490,00			40.040.372,00
209	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	57.812,00			1.657.444,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	1.830.035,00			5.371.610,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	32.184.975,00			19.075.974,00
212	-- Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)	0,00			0,00
213	-- Приходи од камати од друштва во група	0,00			0,00
214	-- Приходи од курсни разлики од друштва во група	0,00			0,00
215	-- Приходи од дивиденди од друштва во група	0,00			0,00
216	-- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00			0,00
217	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во друштва во група	0,00			0,00
218	-- Останати приходи од вложувања во друштва во група	0,00			0,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	20.273.090,00			15.542.628,00
220	-- Приходи од камати	18.323.410,00			14.145.031,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	1.949.680,00			1.397.597,00
222	-- Приходи од дивиденди	0,00			0,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	0,00			0,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	0,00			0,00
225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба	0,00			0,00

226	- - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0,00	0,00
227	- - Останати финансиски средства и вложувања	0,00	0,00
228	- - Останати приходи од вложувања (229+233)	11.911.885,00	3.533.346,00
229	- - Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	6.753.651,00	0,00
230	- - Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	6.753.651,00	0,00
231	- - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	0,00
232	- - Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	0,00
233	- - Останати приходи од вложувања	5.158.234,00	3.533.346,00
234	- - III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	15.214.593,00	16.470.181,00
235	- - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	3.381.940,00	6.309.002,00
236	- - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	628.542.674,00	561.291.053,00
237	- - I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	293.983.834,00	276.907.915,00
238	- - Бруто исплатени штети	306.720.537,00	289.371.433,00
239	- - Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	6.812.708,00	8.403.807,00
240	- - Бруто исплатени штети-дел за соосигурување	1.428.493,00	6.899.299,00
241	- - Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	2.142.740,00	33.403.557,00
242	- - Промени во бруто резервите за штети	-1.404.097,00	62.507.579,00
243	- - Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување	-633.134,00	6.744.768,00
244	- - Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	1.581.799,00	19.519.666,00
245	- - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	0,00	0,00
246	- - Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	0,00	0,00
247	- - Промени во бруто математичка резерва	0,00	0,00
248	- - Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
249	- - Промени во еквилизициона резерва, нето од реосигурување (250-251)	0,00	0,00
250	- - Промени во еквилизициона резерва, нето од реосигурување	0,00	0,00
251	- - Промени во бруто еквилизициона резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
252	- - Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	0,00	0,00
253	- - Промени во останати бруто технички резерви	0,00	0,00
254	- - Промени во останати бруто технички резерви-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
255	- - III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	0,00	0,00
256	- - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	0,00	0,00

257	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	11.668.835,00	10.015.155,00
259	-- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	0,00	0,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	11.668.835,00	10.015.155,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	273.036.874,00	255.188.790,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	171.518.909,00	154.664.875,00
263	-- Провизија	105.552.873,00	94.428.555,00
264	-- Останати трошоци	10.547.146,00	11.491.757,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-1.904.926,00	-11.768.478,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	57.323.816,00	60.513.041,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	101.517.965,00	100.523.915,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	7.748.838,00	7.673.585,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	44.839.927,00	43.378.969,00
270	-- Плати и надоместоци	30.931.282,00	28.147.326,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.475.074,00	2.746.694,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	10.013.040,00	11.111.894,00
273	-- Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	14.216,00	26.508,00
274	-- Останати трошоци за вработените	1.406.315,00	1.346.547,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	2.398.347,00	2.367.126,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	46.530.853,00	47.104.235,00
277	-- Трошоци за услуги	29.765.117,00	30.277.213,00
278	-- Материјални трошоци	9.221.118,00	11.087.610,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	7.544.618,00	5.739.412,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	8.412.315,00	4.004.763,00
281	-- Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)	0,00	0,00
282	-- Расходи за камати од друштва во група	0,00	0,00
283	-- Расходи за курсни разлики од друштва во група	0,00	0,00
284	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
285	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група	0,00	0,00
286	-- Останати финансиски расходи од друштва во група	0,00	0,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	8.412.315,00	4.004.763,00
288	-- Расходи за камати	6.796.029,00	2.165.552,00
289	-- Расходи за курсни разлики	1.616.286,00	1.050.454,00

290	- - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	0,00	0,00
291	- - Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)	0,00	0,00
292	- - Финансиски вложувања расположиви за продажба	0,00	0,00
293	- - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0,00	0,00
294	- - Реализирани загуби од продажба на останати вложувања	0,00	0,00
295	- - Останати расходи од вложувања (296+297)	0,00	788.757,00
296	- - Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	788.757,00
297	- - Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	0,00	0,00
298	- - VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	45.711.717,00	41.264.189,00
299	- - Трошоци за превентива	0,00	0,00
300	- - Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	45.711.717,00	41.264.189,00
301	- - VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	-4.270.901,00	-26.089.759,00
302	- - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	-5.161.707,00	-27.228.546,00
303	- - Останати финансиски и други расходи	890.806,00	1.138.787,00
304	- - Удел во добивката на придружените друштва	0,00	0,00
305	- - Удел во загубата на придружените друштва	0,00	0,00
306	- - Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	25.168.595,00	42.307.494,00
307	- - Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	0,00	0,00
308	- - Нето добивка од прекинати работења	0,00	0,00
309	- - Нето загуба од прекинати работења	0,00	0,00
310	- - Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	25.168.595,00	42.307.494,00
311	- - Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	0,00	0,00
312	- - Данок на добивка	5.851.149,00	9.169.023,00
313	- - Одложени даночни приходи	0,00	0,00
314	- - Одложени даночни расходи	0,00	0,00
315	- - ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	19.317.446,00	33.138.471,00
316	- - ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	0,00	0,00
317	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	117,00	119,00
318	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
319	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	19.317.446,00	33.138.471,00
320	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
321	- - Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00
322	- - Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
323	- - Загуба која се однесува на неконтролираното учество	0,00	0,00
324	- - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	10.270,00	17.617,00
325	- - Вкупна основна заработувачка по акција	10.270,00	17.617,00
326	- - Вкупна разводнета заработувачка по акција	0,00	0,00

327	-- Основна заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
328	-- Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
329	-- Добивка за годината	19.317.446,00	33.138.471,00
330	-- Загуба за годината	0,00	0,00
331	-- Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)	0,00	0,00
332	-- Останата сеопфатна загуба (334+336+338+340+342+344) - (333+335+337+339+341+343)	0,00	0,00
333	-- Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	0,00
334	-- Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	0,00
335	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
336	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
337	-- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	0,00
338	-- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	0,00
339	-- Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(+)	0,00	0,00
340	-- Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(-)	0,00	0,00
341	-- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	0,00
342	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	0,00
343	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
344	-- Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
345	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00	0,00
346	-- Нето останата сеопфатна добивка (331-345)	0,00	0,00
347	-- Нето останата сеопфатна загуба (345-331) или (332+345)	0,00	0,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	0,00	0,00
349	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
350	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00
351	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	0,00	0,00
352	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
353	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00

602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00	0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00	0,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	0,00	0,00
605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	0,00	0,00
606	-- Обезвреднување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00	0,00
607	-- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00	0,00
608	-- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	0,00	0,00
610	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца	0,00	0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	0,00	0,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	6.535.767,00	6.210.254,00
614	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00	0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	3.971.125,00	3.329.900,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 003 од БС)	2.564.642,00	2.880.354,00
617	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци	0,00	0,00
618	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на набавени бази на податоци	0,00	0,00
619	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	0,00	0,00
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
622	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	70.079.684,00	70.079.684,00
626	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на градежни објекти	0,00	0,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	17.892.549,00	14.484.647,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< = АОП 007 од БС)	52.187.135,00	55.595.037,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	0,00	0,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	0,00	0,00

631	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема	0,00	0,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)	0,00	0,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
634	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
635	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< = АОП 008 од БС)	0,00	0,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	23.202.701,00	23.675.267,00
638	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема	0,00	0,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	20.406.653,00	18.243.644,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	2.796.048,00	5.431.623,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	4.274.971,00	5.274.807,00
642	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на транспортни средства	0,00	0,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	3.159.474,00	3.646.310,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	1.115.497,00	1.628.497,00
645	-- Оригинални уметнички и литературни дела	0,00	0,00
646	-- Драгоцени метали и камења	0,00	0,00
647	-- Антиквитети и други уметнички дела	0,00	0,00
648	-- Други скапоцености	0,00	0,00
649	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 018 од БС)	0,00	0,00
650	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година) (< или = АОП 018 од БС)	0,00	0,00
651	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година)(< или = АОП 019 од БС)	0,00	0,00
652	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година)(< или = АОП 019 од БС)	0,00	0,00
653	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни)(< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
654	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (долгорочни, со рок на достасување над една година)(< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
655	-- Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)	21.231.405,00	22.039.396,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	243.826.659,00	136.531.574,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	120.077.402,00	243.462.001,00
658	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (до една година)(< или = АОП 037 од БС)	0,00	0,00
659	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (над една година)(< или = АОП 037 од БС)	0,00	0,00

660	-- Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС)	0,00	0,00
661	-- Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)	0,00	0,00
662	-- Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар(< или = АОП 039 од БС)	0,00	0,00
663	-- Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС)	0,00	0,00
664	-- Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
665	-- Должнички инструменти со рок на достасување до една година	12.193.533,00	24.683.491,00
666	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	235.808.082,00	211.080.228,00
667	-- Сопственички инструменти(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
669	-- Останати финансиски инструменти(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	1.055.915,00	1.550.742,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	19.626.948,00	26.191.227,00
672	-- Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)	0,00	0,00
673	-- Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)(< или = АОП 106 од БС)	0,00	0,00
674	-- краткорочни	0,00	0,00
675	-- долгорочни	0,00	0,00
676	-- Обврски по однос на останати земени заеми и кредити (АОП 677+678)(< или = АОП 106 од БС)	0,00	0,00
677	-- краткорочни	0,00	0,00
678	-- долгорочни	0,00	0,00
679	-- Обврски по основ на финансиски лизинг(АОП 680+681)	6.199,00	6.199,00
680	-- краткорочни	6.199,00	6.199,00
681	-- долгорочни	0,00	0,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	4.518.925,00	4.888.460,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	2.047.122,00	2.362.402,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	2.398.347,00	2.367.126,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	10.691.881,00	11.043.665,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	1.737.468,00	2.076.666,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	0,00	0,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	3.518.117,00	4.171.411,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	5.413.902,00	5.887.646,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	10.547.146,00	11.491.757,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	8.409.749,00	7.097.825,00

692	- - Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	473.279,00	693.069,00
693	- - Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	3.878.047,00	4.746.690,00
694	- - Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	2.600.336,00	3.447.489,00
695	- - Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)	0,00	0,00
696	- - Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	0,00	0,00
697	- - Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	755.007,00	657.408,00
698	- - Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	0,00	0,00
699	- - Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	1.512.349,00	1.471.927,00
700	- - Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	2.100,00	71.027,00
701	- - Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	3.289.601,00	3.050.407,00
702	- - Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	109.680,00	219.473,00
703	- - Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	2.159.525,00	504.867,00
704	- - Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)	0,00	0,00
705	- - Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	129.297,00	138.642,00
706	- - Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд(< или = АОП 279 од БУ)	0,00	0,00
707	- - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	1.018.017,00	1.708.190,00
708	- - Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти(< или = АОП 279 од БУ)	0,00	0,00
709	- - Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	838.498,00	117.833,00
710	- - Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	0,00	0,00
711	- - Исплатени дивиденди	0,00	0,00
712	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	117,00	119,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2001	- 01.11 - Одгледување на жита (освен ориз), мешункасти растенија и маслодајно семе	0,00			
2002	- 01.12 - Одгледување на ориз	0,00			
2003	- 01.13 - Одгледување на зеленчук, дињи и лубеници, коренест и трупкаст зеленчук	0,00			
2004	- 01.14 - Одгледување на шеќерна трска	0,00			
2005	- 01.15 - Одгледување на тутун	0,00			
2006	- 01.16 - Одгледување на растенија за предиво	0,00			
2007	- 01.19 - Одгледување на останати едногодишни насади и посеви	0,00			
2008	- 01.21 - Одгледување на грозје	0,00			
2009	- 01.22 - Одгледување на тропско и суптропско овошје	0,00			
2010	- 01.23 - Одгледување на агруми	0,00			

2011	- 01.24 - Одгледување на јаболчесто и коскесто овошје	0,00
2012	- 01.25 - Одгледување на јагодесто, јаткасто и друго овошје	0,00
2013	- 01.26 - Одгледување на маслодајни плодови	0,00
2014	- 01.27 - Одгледување на растенија за производство на пијалаци	0,00
2015	- 01.28 - Одгледување на зачински, ароматични и лековити растенија и на растенија за употреба во фармацијата	0,00
2016	- 01.29 - Одгледување на останати повеќегодишни посеви	0,00
2017	- 01.30 - Одгледување на саден материјал	0,00
2018	- 01.41 - Одгледување на молзни крави	0,00
2019	- 01.42 - Одгледување на други говеда и биволи	0,00
2020	- 01.43 - Одгледување на коњи и останати сродни животни	0,00
2021	- 01.44 - Одгледување на камили и ламии	0,00
2022	- 01.45 - Одгледување на овци и кози	0,00
2023	- 01.46 - Одгледување на свињи	0,00
2024	- 01.47 - Одгледување на живина	0,00
2025	- 01.49 - Одгледување на други животни	0,00
2026	- 01.50 - Мешовито фармерство	0,00
2027	- 01.61 - Помошни дејности за одгледување на посеви	0,00
2028	- 01.62 - Помошни дејности за одгледување на животни	0,00
2029	- 01.63 - Дејности кои се извршуваат после собраните посеви	0,00
2030	- 01.64 - Доработка на семе	0,00
2031	- 01.70 - Лов, траперство и соодветни услужни дејности	0,00
2032	- 02.10 - Одгледување на шуми и останати дејности поврзани со шумарството	0,00
2033	- 02.20 - Искористување на шумите	0,00
2034	- 02.30 - Собирање на шумски плодови и производи, освен дрва	0,00
2035	- 02.40 - Помошни услуги во шумарството	0,00
2036	- 03.11 - Морски риболов	0,00
2037	- 03.12 - Риболов во слатководни води	0,00
2038	- 03.21 - Морска аквакултура	0,00
2039	- 03.22 - Слатководна аквакултура	0,00
2040	- 05.10 - Вадење на камен јаглен	0,00
2041	- 05.20 - Вадење на лигнит	0,00
2042	- 06.10 - Вадење на сурова нафта	0,00
2043	- 06.20 - Вадење на природен гас	0,00
2044	- 07.10 - Вадење на руди на железо	0,00
2045	- 07.21 - Вадење на руди на уран и ториум	0,00
2046	- 07.29 - Вадење на други руди на обоени метали	0,00
2047	- 08.11 - Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци	0,00
2048	- 08.12 - Вадење на чакал и песок; глина и каолин	0,00
2049	- 08.91 - Вадење на хемиски минерали и минерални ѓубрива	0,00
2050	- 08.92 - Вадење на тресет	0,00
2051	- 08.93 - Вадење на сол	0,00

2052	- 08.99 - Останато рударство и вадење на камен, неспомнато на друго место	0,00
2053	- 09.10 - Помошни дејности за вадење на сурова нафта и природен гас	0,00
2054	- 09.90 - Помошни дејности за останатото вадење на руда	0,00
2055	- 10.11 - Преработка и конзервирање на месо	0,00
2056	- 10.12 - Преработка и конзервирање на живинско месо	0,00
2057	- 10.13 - Производство на животинско и живинско месо	0,00
2058	- 10.20 - Преработка и конзервирање на риба, мекотели и лушпари	0,00
2059	- 10.31 - Преработка и конзервирање на компири	0,00
2060	- 10.32 - Производство на сокови од овошје и зеленчук	0,00
2061	- 10.39 - Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	0,00
2062	- 10.41 - Производство на масла и масти	0,00
2063	- 10.42 - Производство на маргарин и слични масти за јадење	0,00
2064	- 10.51 - Преработка на млеко и производство на сирења	0,00
2065	- 10.52 - Производство на сладолед	0,00
2066	- 10.61 - Производство на мелнички производи	0,00
2067	- 10.62 - Производство на скроб и производи од скроб	0,00
2068	- 10.71 - Производство на леб; слатки (колачи, торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)	0,00
2069	- 10.72 - Производство на двопек и бисквити; производство на конзервирани слатки и печива	0,00
2070	- 10.73 - Производство на макарони, ѓоки, кускус и слични тестенини	0,00
2071	- 10.81 - Производство на шеќер	0,00
2072	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи	0,00
2073	- 10.83 - Преработка на чај и кафе	0,00
2074	- 10.84 - Производство на зачини и други додатоци	0,00
2075	- 10.85 - Производство на готови јадења и оброци	0,00
2076	- 10.86 - Производство на хомогенизирани прехранбени препарати и диететска храна	0,00
2077	- 10.89 - Производство на останати прехранбени производи, неспоменати на друго место	0,00
2078	- 10.91 - Производство на готова храна за животни на фарма (домашни животни)	0,00
2079	- 10.92 - Производство на готова храна за домашни миленици	0,00
2080	- 11.01 - Дестилирање, прочистување и мешање на алкохолни пијалаци	0,00
2081	- 11.02 - Производство на вино од грозје	0,00
2082	- 11.03 - Производство на јаболковина и вина од друго овошје	0,00
2083	- 11.04 - Производство на други недестилирани ферментирани пијалаци	0,00
2084	- 11.05 - Производство на пиво	0,00
2085	- 11.06 - Производство на слад	0,00

2086	- 11.07 - Производство на освежителни пијалаци; производство на минерална вода и друга флаширана вода	0,00
2087	- 12.00 - Производство на тутунски производи	0,00
2088	- 13.10 - Подготовка и предење на текстилни влакна	0,00
2089	- 13.20 - Ткаење на текстил	0,00
2090	- 13.30 - Довршување на текстил	0,00
2091	- 13.91 - Производство на плетени и хеклани ткаенини	0,00
2092	- 13.92 - Производство на готови текстилни производи, освен облека	0,00
2093	- 13.93 - Производство на теписи и ќилими (подни прекривки)	0,00
2094	- 13.94 - Производство на јажиња, конопи, плетенки и мрежи	0,00
2095	- 13.95 - Производство на неткаен текстил и предмети од неткаен текстил, освен облека	0,00
2096	- 13.96 - Производство на друг технички и индустриски текстил	0,00
2097	- 13.99 - Производство на останати текстили, неспомнато на друго место	0,00
2098	- 14.11 - Производство на кожна облека	0,00
2099	- 14.12 - Производство на работна облека	0,00
2100	- 14.13 - Производство на друга горна облека	0,00
2101	- 14.14 - Производство на долна облека	0,00
2102	- 14.19 - Производство на други предмети и прибори за облека	0,00
2103	- 14.20 - Производство на предмети од крзно	0,00
2104	- 14.31 - Производство на плетени и хеклани чорапи	0,00
2105	- 14.39 - Производство на друга плетена и хеклана облека	0,00
2106	- 15.11 - Штавење и доработка на кожа; доработка и боење на крзно	0,00
2107	- 15.12 - Производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки производи	0,00
2108	- 15.20 - Производство на обувки	0,00
2109	- 16.10 - Пилење и стружење на дрво	0,00
2110	- 16.21 - Производство на фурнир и други плочи од дрво	0,00
2111	- 16.22 - Производство на паркет	0,00
2112	- 16.23 - Производство на друга градежна столарија и подови	0,00
2113	- 16.24 - Производство на дрвена амбалажа	0,00
2114	- 16.29 - Производство на останати производи од дрво; производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал	0,00
2115	- 17.11 - Производство на целулоза (пулпа)	0,00
2116	- 17.12 - Производство на хартија и картон	0,00
2117	- 17.21 - Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон	0,00
2118	- 17.22 - Производство на предмети за санитарни и тоалетни потреби за домаќинствата	0,00
2119	- 17.23 - Производство на канцелариски материјал од хартија	0,00
2120	- 17.24 - Производство на ѕидни тапети	0,00
2121	- 17.29 - Производство на други предмети од хартија и картон	0,00
2122	- 18.11 - Печатење на весници	0,00

2123	- 18.12 - Друго печатење	0,00
2124	- 18.13 - Услужни дејности во врска со печатењето и објавувањето	0,00
2125	- 18.14 - Книгоvezни и сродни услуги	0,00
2126	- 18.20 - Репродукција на снимени медиуми	0,00
2127	- 19.10 - Производство на производи од печка за коксирање	0,00
2128	- 19.20 - Производство на рафинирани нафтени производи	0,00
2129	- 20.11 - Производство на индустриски гас	0,00
2130	- 20.12 - Производство на бои и пигменти	0,00
2131	- 20.13 - Производство на други основни неоргански хемикалии	0,00
2132	- 20.14 - Производство на други основни органски хемикалии	0,00
2133	- 20.15 - Производство на вештачки ѓубрива и азотни соединенија	0,00
2134	- 20.16 - Производство на пластични маси во примарни облици	0,00
2135	- 20.17 - Производство на синтетички каучук во примарни облици	0,00
2136	- 20.20 - Производство на пестициди и други агрохемиски производи	0,00
2137	- 20.30 - Производство на бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и китови	0,00
2138	- 20.41 - Производство на сапуни и детергенти, препарати за чистење и полирање	0,00
2139	- 20.42 - Производство на парфемии и тоалетни препарати	0,00
2140	- 20.51 - Производство на експлозиви	0,00
2141	- 20.52 - Производство на лепаци	0,00
2142	- 20.53 - Производство на етерични масла	0,00
2143	- 20.59 - Производство на други хемиски производи, неспомнати на друго место	0,00
2144	- 20.60 - Производство на вештачки влакна	0,00
2145	- 21.10 - Производство на основни фармацевтски производи	0,00
2146	- 21.20 - Производство на фармацевтски препарати	0,00
2147	- 22.11 - Производство на надворешни и внатрешни гуми за возила; протектирање на гуми за возила (надворешни гуми)	0,00
2148	- 22.19 - Производство на други производи од гума	0,00
2149	- 22.21 - Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси	0,00
2150	- 22.22 - Производство на амбалажа од пластични маси за пакување	0,00
2151	- 22.23 - Производство на предмети за вградување (градежна стока) од пластични маси	0,00
2152	- 22.29 - Производство на други производи од пластични маси	0,00
2153	- 23.11 - Производство на рамно стакло	0,00
2154	- 23.12 - Обликување и обработка на рамно стакло	0,00
2155	- 23.13 - Производство на шупливо стакло	0,00
2156	- 23.14 - Производство на стаклени влакна	0,00
2157	- 23.19 - Производство и обработка на друго стакло, вклучувајќи и техничка стаклена стока	0,00
2158	- 23.20 - Производство на огноотпорни производи	0,00

2159	- 23.31 - Производство на керамички плочки и подни плочи	0,00
2160	- 23.32 - Производство на цигли, ќерамиди и производи од печена глина за градежништвото	0,00
2161	- 23.41 - Производство на керамички предмети за домаќинствата и керамички украсни предмети	0,00
2162	- 23.42 - Производство на керамички санитарни уреди	0,00
2163	- 23.43 - Производство на керамички изолатери и изолационен прибор	0,00
2164	- 23.44 - Производство на други технички производи од керамика	0,00
2165	- 23.49 - Производство на други керамички производи	0,00
2166	- 23.51 - Производство на цемент	0,00
2167	- 23.52 - Производство на вар и гипс	0,00
2168	- 23.61 - Производство на производи од бетон за градежни цели	0,00
2169	- 23.62 - Производство на производи од гипс за градежни цели	0,00
2170	- 23.63 - Производство на готова бетонска смеса	0,00
2171	- 23.64 - Производство на малтер	0,00
2172	- 23.65 - Производство на влакнест цемент	0,00
2173	- 23.69 - Производство на други производи од бетон, гипс и цемент	0,00
2174	- 23.70 - Сечење, обликување и доработка на камен	0,00
2175	- 23.91 - Производство на абразивни (брусни) производи	0,00
2176	- 23.99 - Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место	0,00
2177	- 24.10 - Производство на сурово железо, челик и феролегури	0,00
2178	- 24.20 - Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик	0,00
2179	- 24.31 - Ладно влечење на прачки	0,00
2180	- 24.32 - Ладно валање на тесни ленти	0,00
2181	- 24.33 - Ладно обликување и свиткување	0,00
2182	- 24.34 - Ладно извлекување на жица	0,00
2183	- 24.41 - Производство на благородни метали	0,00
2184	- 24.42 - Производство на алуминиум	0,00
2185	- 24.43 - Производство на олово, цинк и калај	0,00
2186	- 24.44 - Производство на бакар	0,00
2187	- 24.45 - Производство на други обоени метали	0,00
2188	- 24.46 - Преработка на нуклеарно гориво	0,00
2189	- 24.51 - Леење на железо	0,00
2190	- 24.52 - Леење на челик	0,00
2191	- 24.53 - Леење на лесни метали	0,00
2192	- 24.54 - Леење на други обоени метали	0,00
2193	- 25.11 - Производство на метални конструкции и делови на конструкции	0,00
2194	- 25.12 - Производство на метални врати и прозорци	0,00
2195	- 25.21 - Производство на радијатори и котли за централно греење	0,00
2196	- 25.29 - Производство на други цистерни, резервоари и садови од метал	0,00

2197	- 25.30 - Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода	0,00
2198	- 25.40 - Производство на оружје и муниција	0,00
2199	- 25.50 - Ковање, пресување, штанцување и валање на метали; металургија на прав	0,00
2200	- 25.61 - Обработка и пресвлекување на метали	0,00
2201	- 25.62 - Општи машински работи	0,00
2202	- 25.71 - Производство на сечила	0,00
2203	- 25.72 - Производство на брави и шарки	0,00
2204	- 25.73 - Производство на алати	0,00
2205	- 25.91 - Производство на сандаци и слична амбалажа од челик	0,00
2206	- 25.92 - Производство на амбалажа за пакување од лесни метали	0,00
2207	- 25.93 - Производство на жичани производи, синџири и пружини	0,00
2208	- 25.94 - Производство на сврзувачки елементи и завртни машински производи	0,00
2209	- 25.99 - Производство на други фабрикувани метални производи, неспомнати на друго место	0,00
2210	- 26.11 - Производство на електронски составни делови (компоненти)	0,00
2211	- 26.12 - Производство на полни електронски плочи	0,00
2212	- 26.20 - Производство на компјутери (сметачки машини) и периферна (дополнителна) опрема	0,00
2213	- 26.30 - Производство на опрема за комуникација	0,00
2214	- 26.40 - Производство на електроника за широка потрошувачка	0,00
2215	- 26.51 - Производство на инструменти и апарати за мерење, испитување и навигација	0,00
2216	- 26.52 - Производство на саати и часовници	0,00
2217	- 26.60 - Производство на опрема за зрачење, електромедицинска и електротерапевтска опрема	0,00
2218	- 26.70 - Производство на оптички инструменти и фотографска опрема	0,00
2219	- 26.80 - Производство на магнетски и оптички медиуми	0,00
2220	- 27.11 - Производство на електромотори, генератори и трансформатори	0,00
2221	- 27.12 - Производство на апарати за дистрибуција и контрола на електричната енергија	0,00
2222	- 27.20 - Производство на батерии и акумулатори	0,00
2223	- 27.31 - Производство на кабли од оптички влакна	0,00
2224	- 27.32 - Производство на други електронски и електрични жици и кабли	0,00
2225	- 27.33 - Производство на електроинсталациски материјал	0,00
2226	- 27.40 - Производство на електрична опрема за осветлување	0,00
2227	- 27.51 - Производство на електрични апарати за домаќинството	0,00
2228	- 27.52 - Производство на неелектрични апарати за домаќинството	0,00
2229	- 27.90 - Производство на друга електрична опрема	0,00

2230	- 28.11 - Производство на мотори и турбини, освен мотори за авиони и моторни возила	0,00
2231	- 28.12 - Производство на хидраулични погонски уреди (хидраулична опрема)	0,00
2232	- 28.13 - Производство на други пумпи и компресори	0,00
2233	- 28.14 - Производство на други славини и вентили	0,00
2234	- 28.15 - Производство на лежишта, преносници, како и преносни и погонски елементи	0,00
2235	- 28.21 - Производство на печки и горилници	0,00
2236	- 28.22 - Производство на уреди за кревање и пренесување	0,00
2237	- 28.23 - Производство на канцелариски машини и опрема (освен производство на компјутери и периферна опрема)	0,00
2238	- 28.24 - Производство на механизирани рачни алати	0,00
2239	- 28.25 - Производство на разладна и вентилациска опрема која не е за примена во домаќинството	0,00
2240	- 28.29 - Производство на други машини за општа намена, неспомнати на друго место	0,00
2241	- 28.30 - Производство на машини за земјоделството и шумарството	0,00
2242	- 28.41 - Производство на алатни машини за обработка на метал	0,00
2243	- 28.49 - Производство на други алатни машини	0,00
2244	- 28.91 - Производство на машини за металургијата	0,00
2245	- 28.92 - Производство на машини за рударство, каменоломи и градежништво	0,00
2246	- 28.93 - Производство на машини за индустријата за храна, пијалаци и тутун	0,00
2247	- 28.94 - Производство на машини за индустријата за текстил, облека и кожа	0,00
2248	- 28.95 - Производство на машини за индустријата за хартија и картон	0,00
2249	- 28.96 - Производство на машини за обработка на пластика и гума	0,00
2250	- 28.99 - Производство на други специјализирани машини, неспомнати на друго место	0,00
2251	- 29.10 - Производство на моторни возила	0,00
2252	- 29.20 - Производство на каросерии за моторни возила, приколки и полуприколки	0,00
2253	- 29.31 - Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила	0,00
2254	- 29.32 - Производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила	0,00
2255	- 30.11 - Изградба на бродови и пловечки објекти	0,00
2256	- 30.12 - Изградба на чамци за рекреација и спортски чамци	0,00
2257	- 30.20 - Производство на железнички локомотиви и шински возила	0,00
2258	- 30.30 - Производство на воздухопловни и вселенски летала како и сродна машинерија	0,00
2259	- 30.40 - Производство на воени борбени возила	0,00
2260	- 30.91 - Производство на мотоцикли	0,00
2261	- 30.92 - Производство на велосипеди и инвалидски колички	0,00

2262	- 30.99 - Производство на други превозни средства, неспомнати на друго место	0,00
2263	- 31.01 - Производство на канцелариски мебел и мебел за продавници	0,00
2264	- 31.02 - Производство на кујнски мебел	0,00
2265	- 31.03 - Производство на душеци	0,00
2266	- 31.09 - Производство на друг мебел	0,00
2267	- 32.11 - Производство на пари (монети)	0,00
2268	- 32.12 - Производство на накит и слични производи	0,00
2269	- 32.13 - Производство на бижутерија и слични производи	0,00
2270	- 32.20 - Производство на музички инструменти	0,00
2271	- 32.30 - Производство на спортска опрема	0,00
2272	- 32.40 - Производство на игри и играчки	0,00
2273	- 32.50 - Производство на медицински и стоматолошки инструменти	0,00
2274	- 32.91 - Производство на метли и четки	0,00
2275	- 32.99 - Останато производство, неспомнато на друго место	0,00
2276	- 33.11 - Поправка на фабрикувани производи од метал	0,00
2277	- 33.12 - Поправка на машини	0,00
2278	- 33.13 - Поправка на електронска и оптичка опрема	0,00
2279	- 33.14 - Поправка на електрична опрема	0,00
2280	- 33.15 - Поправка и одржување на чамци и бродови	0,00
2281	- 33.16 - Поправка и одржување на воздухопловни и вселенски летала	0,00
2282	- 33.17 - Поправка и одржување на други превозни средства	0,00
2283	- 33.19 - Поправка на останата опрема	0,00
2284	- 33.20 - Инсталирање на индустриски машини и опрема	0,00
2285	- 35.11 - Производство на електрична енергија	0,00
2286	- 35.12 - Пренос на електрична енергија	0,00
2287	- 35.13 - Дистрибуција на електрична енергија	0,00
2288	- 35.14 - Трговија на електрична енергија	0,00
2289	- 35.21 - Производство на гас	0,00
2290	- 35.22 - Дистрибуција на гасовити горива преку дистрибутивните системи	0,00
2291	- 35.23 - Трговија на гас преку дистрибутивните системи	0,00
2292	- 35.30 - Снабдување со пареа и климатизација	0,00
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	0,00
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	0,00
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	0,00
2296	- 38.12 - Собирање на опасен отпад	0,00
2297	- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад	0,00
2298	- 38.22 - Обработка и отстранување на опасен отпад	0,00
2299	- 38.31 - Демонтирање на крш	0,00
2300	- 38.32 - Обновување на посебно издвоени материјали	0,00
2301	- 39.00 - Дејности за санација и останати услуги за управување со отпад	0,00

2302	- 41.10 - Развој на градежни проекти	0,00
2303	- 41.20 - Изградба на станбени и нестанбени згради	0,00
2304	- 42.11 - Изградба на патишта и автопати	0,00
2305	- 42.12 - Изградба на железници и подземни железници	0,00
2306	- 42.13 - Изградба на мостови и тунели	0,00
2307	- 42.21 - Изградба на комунални објекти за течности	0,00
2308	- 42.22 - Изградба на електрични водови и телекомуникациски линии	0,00
2309	- 42.91 - Изградба на хидроградежни објекти	0,00
2310	- 42.99 - Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место	0,00
2311	- 43.11 - Уривање	0,00
2312	- 43.12 - Подготвителни работи на градилиште	0,00
2313	- 43.13 - Пробно дупчење и сондирање	0,00
2314	- 43.21 - Електроинсталатерски работи	0,00
2315	- 43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и глин и инсталации за греење и клима-уреди	0,00
2316	- 43.29 - Други градежно-инсталатерски работи	0,00
2317	- 43.31 - Малтерисување	0,00
2318	- 43.32 - Поставување на столарија	0,00
2319	- 43.33 - Поставување на подни и ѕидни облоги	0,00
2320	- 43.34 - Бојадисување и застаклување	0,00
2321	- 43.39 - Останати завршни градежни работи	0,00
2322	- 43.91 - Дејности на покривни конструкции	0,00
2323	- 43.99 - Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место	0,00
2324	- 45.11 - Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија	0,00
2325	- 45.19 - Трговија со останати моторни возила	0,00
2326	- 45.20 - Одржување и поправка на моторни возила	0,00
2327	- 45.31 - Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила	0,00
2328	- 45.32 - Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	0,00
2329	- 45.40 - Трговија со мотоцикли и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли	0,00
2330	- 46.11 - Посредување во трговијата со земјоделски сировини, живи животни, текстилни сировини и полупроизводи	0,00
2331	- 46.12 - Посредување во трговијата со горива, руди, метали и индустриски хемикалии	0,00
2332	- 46.13 - Посредување во трговијата со дрво, дрвена граѓа и градежен материјал	0,00
2333	- 46.14 - Посредување во трговијата со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства	0,00
2334	- 46.15 - Посредување во трговијата со мебел, предмети за домаќинствата, метална и железна стока	0,00
2335	- 46.16 - Посредување во трговијата со текстил, облека, крано, обувки и предмети од кожа	0,00
2336	- 46.17 - Посредување во трговијата со храна, пијалаци и тутун	0,00

2337	- 46.18 - Посредување специјализирано за трговија со останати посебни производи или групи на производи	0,00
2338	- 46.19 - Посредување во трговијата со разновидни производи	0,00
2339	- 46.21 - Трговија на големо со жита, суров тутун, семе и добиточна храна	0,00
2340	- 46.22 - Трговија на големо со цвеќе и садници	0,00
2341	- 46.23 - Трговија на големо со живи животни	0,00
2342	- 46.24 - Трговија на големо со сурова, недовршена и довршена кожа	0,00
2343	- 46.31 - Трговија на големо со овошје и зеленчук	0,00
2344	- 46.32 - Трговија на големо со месо и производи од месо	0,00
2345	- 46.33 - Трговија на големо со млечни производи, јајца и масла и масти за јадење	0,00
2346	- 46.34 - Трговија на големо со пијалаци	0,00
2347	- 46.35 - Трговија на големо со производи од тутун	0,00
2348	- 46.36 - Трговија на големо со шеќер, чоколада и слатки од шеќер	0,00
2349	- 46.37 - Трговија на големо со кафе, чај, какао и зачини	0,00
2350	- 46.38 - Трговија на големо со друга храна, вклучувајќи и риба, лушпари и мекотели	0,00
2351	- 46.39 - Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун	0,00
2352	- 46.41 - Трговија на големо со текстил	0,00
2353	- 46.42 - Трговија на големо со облека и обувки	0,00
2354	- 46.43 - Трговија на големо со електрични апарати за домаќинствата	0,00
2355	- 46.44 - Трговија на големо со порцелан, стакларија и средства за чистење	0,00
2356	- 46.45 - Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати	0,00
2357	- 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски производи	0,00
2358	- 46.47 - Трговија на големо со мебел, подни прекривки и опрема за осветлување	0,00
2359	- 46.48 - Трговија на големо со часовници и накит	0,00
2360	- 46.49 - Трговија на големо со друга стока за домаќинствата	0,00
2361	- 46.51 - Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер	0,00
2362	- 46.52 - Трговија на големо со електронска и телекомуникациска опрема и делови	0,00
2363	- 46.61 - Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема	0,00
2364	- 46.62 - Трговија на големо со алатни машини	0,00
2365	- 46.63 - Трговија на големо со машини за рударството и градежништвото	0,00
2366	- 46.64 - Трговија на големо со машини за текстилната индустрија, машини за шиенење и плетење	0,00
2367	- 46.65 - Трговија на големо со канцелариски мебел	0,00
2368	- 46.66 - Трговија на големо со останати канцелариски машини и опрема	0,00
2369	- 46.69 - Трговија на големо со други машини и опрема	0,00

2370	- 46.71 - Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи	0,00
2371	- 46.72 - Трговија на големо со метали и метални руди	0,00
2372	- 46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема	0,00
2373	- 46.74 - Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греење	0,00
2374	- 46.75 - Трговија на големо со хемиски производи	0,00
2375	- 46.76 - Трговија на големо со останати полупроизводи	0,00
2376	- 46.77 - Трговија на големо со отпадоци и остатоци	0,00
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	0,00
2378	- 47.11 - Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун	0,00
2379	- 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	0,00
2380	- 47.21 - Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници	0,00
2381	- 47.22 - Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници	0,00
2382	- 47.23 - Трговија на мало со риби, лушпари и мекотели во специјализирани продавници	0,00
2383	- 47.24 - Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки во специјализирани продавници	0,00
2384	- 47.25 - Трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници	0,00
2385	- 47.26 - Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници	0,00
2386	- 47.29 - Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	0,00
2387	- 47.30 - Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	0,00
2388	- 47.41 - Трговија на мало со компјутери, периферни единици и софтвер во специјализирани продавници	0,00
2389	- 47.42 - Трговија на мало со телекомуникациска опрема во специјализирани продавници	0,00
2390	- 47.43 - Трговија на мало со аудио и видеоопрема во специјализирани продавници	0,00
2391	- 47.51 - Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници	0,00
2392	- 47.52 - Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници	0,00
2393	- 47.53 - Трговија на мало со килими, теписи, сидни и подни облоги во специјализирани продавници	0,00
2394	- 47.54 - Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	0,00
2395	- 47.59 - Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и други предмети за домаќинствата, во специјализирани продавници	0,00
2396	- 47.61 - Трговија на мало со книги во специјализирани продавници	0,00
2397	- 47.62 - Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	0,00

2398	- 47.63 - Трговија на мало со музички и видео записи во специјализирани продавници	0,00
2399	- 47.64 - Трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници	0,00
2400	- 47.65 - Трговија на мало со игри и играчки во специјализирани продавници	0,00
2401	- 47.71 - Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	0,00
2402	- 47.72 - Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници	0,00
2403	- 47.73 - Аптеки	0,00
2404	- 47.74 - Трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници	0,00
2405	- 47.75 - Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	0,00
2406	- 47.76 - Трговија на мало со цвеќе, садници, семе, ѓубриво, домашни миленици и храна за нив во специјализирани продавници	0,00
2407	- 47.77 - Трговија на мало со часовници и накит во специјализирани продавници	0,00
2408	- 47.78 - Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници	0,00
2409	- 47.79 - Трговија на мало со половни стоки во специјализирани продавници	0,00
2410	- 47.81 - Трговија на мало со храна, пијалаци и тутунски производи на тезги и пазари	0,00
2411	- 47.82 - Трговија на мало на тезги и пазари со текстил, облека и обувки	0,00
2412	- 47.89 - Трговија на мало со други стоки на тезги и пазари	0,00
2413	- 47.91 - Трговија на мало преку пошта и интернет	0,00
2414	- 47.99 - Друга трговија на мало во продавници, тезги и пазари	0,00
2415	- 49.10 - Патнички железнички транспорт, меѓуградски	0,00
2416	- 49.20 - Товарен железнички транспорт	0,00
2417	- 49.31 - Градски и приградски патнички копнен транспорт	0,00
2418	- 49.32 - Такси служба	0,00
2419	- 49.39 - Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место	0,00
2420	- 49.41 - Товарен патен транспорт	0,00
2421	- 49.42 - Услуги за преселување	0,00
2422	- 49.50 - Цефоводен транспорт	0,00
2423	- 50.10 - Поморски и крајбрежен патнички воден транспорт	0,00
2424	- 50.20 - Поморски и крајбрежен товарен воден транспорт	0,00
2425	- 50.30 - Внатрешен патнички воден транспорт	0,00
2426	- 50.40 - Внатрешен товарен воден транспорт	0,00
2427	- 51.10 - Патнички воздухопловен транспорт	0,00
2428	- 51.21 - Товарен воздухопловен транспорт	0,00
2429	- 51.22 - Вселенски транспорт	0,00
2430	- 52.10 - Складирање на стока	0,00
2431	- 52.21 - Услужни дејности поврзани со копнениот превоз	0,00
2432	- 52.22 - Услужни дејности поврзани со водниот превоз	0,00

2433	- 52.23 - Услужни дејности поврзани со воздухопловниот превоз	0,00
2434	- 52.24 - Претовар на товар	0,00
2435	- 52.29 - Останати придружни дејности во превозот	0,00
2436	- 53.10 - Дејности за давање на универзални поштенски услуги	0,00
2437	- 53.20 - Дејности за давање на останати поштенски и курирски услуги	0,00
2438	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	0,00
2439	- 55.20 - Одморалишта и останати објекти за пократок престој	0,00
2440	- 55.30 - Кампови, автокампови и простори за кампирање	0,00
2441	- 55.90 - Друг вид на сместување	0,00
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	0,00
2443	- 56.21 - Услуги на доставување на храна и пијалаци за посебни прилики (кетеринг)	0,00
2444	- 56.29 - Останати услуги за подготвување и служење на храна	0,00
2445	- 56.30 - Подготовка и послужување на пијалаци	0,00
2446	- 58.11 - Издавање на книги	0,00
2447	- 58.12 - Издавање на именици и списоци на адреси	0,00
2448	- 58.13 - Издавање на весници	0,00
2449	- 58.14 - Издавање на списанија и периодични публикации	0,00
2450	- 58.19 - Други издавачки дејности	0,00
2451	- 58.21 - Издавање на компјутерски игри	0,00
2452	- 58.29 - Издавање на останата програмска опрема	0,00
2453	- 59.11 - Дејности на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма	0,00
2454	- 59.12 - Дејности кои следат после производството на филмови и видео филмови и телевизиска програма	0,00
2455	- 59.13 - Дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма	0,00
2456	- 59.14 - Прикажување на филмови	0,00
2457	- 59.20 - Снимање на звучни записи и издавање на музички записи	0,00
2458	- 60.10 - Емитирање на радиопрограма	0,00
2459	- 60.20 - Дејности на телевизиската програма и емитирање	0,00
2460	- 61.10 - Дејности на жичани телекомуникации	0,00
2461	- 61.20 - Дејности на безжични телекомуникации	0,00
2462	- 61.30 - Дејности на сателитска телекомуникација	0,00
2463	- 61.90 - Други телекомуникациски дејности	0,00
2464	- 62.01 - Компјутерско програмирање	0,00
2465	- 62.02 - Компјутерски консултантски дејности	0,00
2466	- 62.03 - Дејности на управување со компјутерска опрема	0,00
2467	- 62.09 - Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	0,00
2468	- 63.11 - Обработка на податоци, хостирање и слични дејности	0,00
2469	- 63.12 - Интернет портали	0,00

2470	- 63.91 - Дејности на новинските агенции	0,00
2471	- 63.99 - Останати информативни услужни дејности, неспомнати на друго место	0,00
2472	- 64.11 - Централна банка	0,00
2473	- 64.19 - Друго монетарно посредување	0,00
2474	- 64.20 - Дејности на холдинг-друштвата	0,00
2475	- 64.30 - Трустови, останати фондови и слични финансиски субјекти	0,00
2476	- 64.91 - Финансиски лизинг	0,00
2477	- 64.92 - Друго кредитно посредување	0,00
2478	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	0,00
2479	- 65.11 - Осигурување на живот	0,00
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	653.711.269,00
2481	- 65.20 - Реосигурување	0,00
2482	- 65.30 - Пензиски фондови	0,00
2483	- 66.11 - Управување со финансиски пазари	0,00
2484	- 66.12 - Дејности на посредување во работењето со хартии од вредност и стокови договори	0,00
2485	- 66.19 - Останати помошни дејности кај финансиските услуги, освен осигурување и пензиски фондови	0,00
2486	- 66.21 - Процена на ризици и штети	0,00
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	0,00
2488	- 66.29 - Помошни дејности во осигурувањето и пензиските фондови	0,00
2489	- 66.30 - Дејности на управување со фондови	0,00
2490	- 68.10 - Купување и продажба на сопствен недвижен имот	0,00
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	0,00
2492	- 68.31 - Агенции за недвижен имот	0,00
2493	- 68.32 - Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор	0,00
2495	- 69.20 - Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување	0,00
2496	- 70.10 - Управувачки дејности	0,00
2497	- 70.21 - Односи со јавноста и дејности на информирање	0,00
2498	- 70.22 - Дејности на советување во врска со работењето и останато управување	0,00
2499	- 71.11 - Архитектонски дејности	0,00
2500	- 71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување	0,00
2501	- 71.20 - Техничко испитување и анализа	0,00
2502	- 72.11 - Истражување и експериментален развој во биотехнологијата	0,00
2503	- 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки	0,00
2504	- 72.20 - Истражувања и експериментален развој во општествените и хуманитарните науки	0,00
2505	- 73.11 - Агенција за маркетинг	0,00
2506	- 73.12 - Огласување преку медиуми	0,00
2507	- 73.20 - Истражување на пазарот и испитување на јавното мислење	0,00

2508	- 74.10 - Специјализирани дизајнерски дејности	0,00
2509	- 74.20 - Фотографски дејности	0,00
2510	- 74.30 - Преведувачки дејности и услуги на преведувачите	0,00
2511	- 74.90 - Останати стручни, научни и технички дејности, неспомнати на друго место	0,00
2512	- 75.00 - Ветеринарни дејности	0,00
2513	- 77.11 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на автомобили и моторни возила од лесна категорија	0,00
2514	- 77.12 - Изнајмување и давање под закуп на камиони	0,00
2515	- 77.21 - Изнајмување и давање под закуп на опрема за рекреација и спорт	0,00
2516	- 77.22 - Изнајмување на видеоленти и дискови	0,00
2517	- 77.29 - Изнајмување и давање под закуп на останати предмети за лична и семејна употреба	0,00
2518	- 77.31 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на земјоделски машини и опрема	0,00
2519	- 77.32 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на машини и опрема за градежништвото и инженерството	0,00
2520	- 77.33 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на канцелариски машини и опрема, вклучувајќи и компјутери	0,00
2521	- 77.34 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на водни сообраќајни средства	0,00
2522	- 77.35 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на воздушни превозни средства	0,00
2523	- 77.39 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место	0,00
2524	- 77.40 - Лизинг на производи од интелектуална сопственост и слични производи, освен авторски дела	0,00
2525	- 78.10 - Дејности на агенциите за вработување	0,00
2526	- 78.20 - Дејности на агенциите за привремено вработување	0,00
2527	- 78.30 - Останато отстапување на човечки ресурси	0,00
2528	- 79.11 - Дејности на туристичките агенции	0,00
2529	- 79.12 - Дејности на организаторите на патувања (туроператорите)	0,00
2530	- 79.90 - Останати резервациски услуги и дејности поврзани со нив	0,00
2531	- 80.10 - Дејности на приватна заштита	0,00
2532	- 80.20 - Услуги за заштита со помош на сигурносни системи	0,00
2533	- 80.30 - Истражни дејности	0,00
2534	- 81.10 - Комбинирани помошни дејности на објектите	0,00
2535	- 81.21 - Основно чистење на згради	0,00
2536	- 81.22 - Останати дејности на чистење на згради и објекти	0,00
2537	- 81.29 - Останати услуги на чистење, неспомнати на друго место	0,00
2538	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	0,00
2539	- 82.11 - Комбинирани канцелариски и административни услужни дејности	0,00

2540	- 82.19 - Фотокопирање, подготовка на документи и останати специјализирани канцелариски помошни дејности	0,00
2541	- 82.20 - Дејности на повикувачки центри	0,00
2542	- 82.30 - Организација на состаноци и деловни саеми	0,00
2543	- 82.91 - Дејности на агенциите за собирање и наплата на сметки и кредитни канцеларии	0,00
2544	- 82.92 - Дејности на пакување	0,00
2545	- 82.99 - Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место	0,00
2546	- 84.11 - Општи дејности на јавната управа	0,00
2547	- 84.12 - Регулирање на дејностите на институциите кои обезбедуваат здравствена заштита, образование и култура и други социјални услуги, исклучувајќи го задолжителното социјално осигурување	0,00
2548	- 84.13 - Управување и давање помош за поуспешно деловно работење	0,00
2549	- 84.21 - Надворешни работи	0,00
2550	- 84.22 - Работи на одбраната	0,00
2551	- 84.23 - Судски и правосудни дејности	0,00
2552	- 84.24 - Работи на јавниот ред и безбедноста	0,00
2553	- 84.25 - Дејности на пожарничарската служба	0,00
2554	- 84.30 - Дејности на задолжителното социјално осигурување	0,00
2555	- 85.10 - Претшколско образование	0,00
2556	- 85.20 - Основно образование	0,00
2557	- 85.31 - Општо средно образование	0,00
2558	- 85.32 - Техничко и стручно средно образование	0,00
2559	- 85.41 - Образование после средното, кое не е високо	0,00
2560	- 85.42 - Високо образование	0,00
2561	- 85.51 - Спортско и рекреативно образование	0,00
2562	- 85.52 - Образование во културата	0,00
2563	- 85.53 - Дејност на школите за возачи	0,00
2564	- 85.59 - Друго образование, неспомнато на друго место	0,00
2565	- 85.60 - Помошни услуги во образованието	0,00
2566	- 86.10 - Дејности на болниците	0,00
2567	- 86.21 - Дејности на општа медицинска пракса	0,00
2568	- 86.22 - Дејности на специјалистичка медицинска пракса	0,00
2569	- 86.23 - Дејности на стоматолошка пракса	0,00
2570	- 86.90 - Други дејности за здравствена заштита	0,00
2571	- 87.10 - Дејности на социјалната заштита со сместување и нега	0,00
2572	- 87.20 - Дејности на социјалната заштита и сместување на лица со интелектуална и/или телесна попреченост, душевно болни и лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства	0,00
2573	- 87.30 - Дејности на социјалната заштита со сместување на стари и изнемоштени лица	0,00
2574	- 87.90 - Останати дејности на социјалната заштита со сместување, неспомнати на друго место	0,00
2575	- 88.10 - Дејности на социјалната заштита без сместување на стари и изнемоштени лица	0,00

2576	- 88.91 - Дејности на дневна социјална заштита на деца	0,00
2577	- 88.99 - Останати дејности на социјалната заштита без сместување, неспомнати на друго место	0,00
2578	- 90.01 - Изведувачка уметност	0,00
2579	- 90.02 - Помошни дејности во изведувачката уметност	0,00
2580	- 90.03 - Уметничко творештво	0,00
2581	- 90.04 - Дејности на објектите за културни манифестации	0,00
2582	- 91.01 - Дејности на библиотеките и архивите	0,00
2583	- 91.02 - Дејности на музеите	0,00
2584	- 91.03 - Заштита на историски места и градби, како и слични знаменитости за посетители	0,00
2585	- 91.04 - Дејности на ботанички и зоолошки градини и природни резервати	0,00
2586	- 92.00 - Дејности на коцкање и обложување	0,00
2587	- 93.11 - Работа на спортските објекти	0,00
2588	- 93.12 - Дејности на спортските клубови	0,00
2589	- 93.13 - Објекти за фитнес	0,00
2590	- 93.19 - Останати спортски дејности	0,00
2591	- 93.21 - Дејности на забавни и тематски паркови	0,00
2592	- 93.29 - Останати забавни и рекреативни дејности, неспомнати на друго место	0,00
2593	- 94.11 - Дејности на деловни организации и организации на работодавци врз база на зачленување	0,00
2594	- 94.12 - Дејности на струковни организации врз база на зачленување	0,00
2595	- 94.20 - Дејности на синдикатите	0,00
2596	- 94.91 - Дејности на верски организации	0,00
2597	- 94.92 - Дејности на политички организации	0,00
2598	- 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место	0,00
2599	- 95.11 - Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема	0,00
2600	- 95.12 - Поправка на опрема за комуникации	0,00
2601	- 95.21 - Поправка на електронски уреди за широка потрошувачка	0,00
2602	- 95.22 - Поправка на апарати за домаќинства како и опрема за домови и градини	0,00
2603	- 95.23 - Поправка на обувки и производи од кожа	0,00
2604	- 95.24 - Поправка на мебел и покуќнина	0,00
2605	- 95.25 - Поправка на рачни часовници, саати и накит	0,00
2606	- 95.29 - Поправка на други предмети за лична употреба и за домаќинствата	0,00
2607	- 96.01 - Перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени производи	0,00
2608	- 96.02 - Фризерски салони и салони за разубавување	0,00
2609	- 96.03 - Погребни и слични дејности	0,00
2610	- 96.04 - Дејности за нега и одржување на телото	0,00
2611	- 96.09 - Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место	0,00

2612	- 97.00 - Дејности на домаќинствата кои вработуваат послуга (домашен персонал)	0,00
2613	- 98.10 - Дејности на приватните домаќинства кои произведуваат разновидна стока за сопствени потреби	0,00
2614	- 98.20 - Дејности на приватните домаќинства кои вршат различни услуги за сопствени потреби	0,00
2615	- 99.00 - Дејности на екстратериторијални организации и тела	0,00
2616	- 69.10/1 - Адвокатски дејности	0,00
2617	- 69.10/2 - Нотари	0,00
2618	- 69.10/3 - Извршители	0,00
2619	- 69.10/4 - Други правни работи	0,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.